



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 9 јули 1980
Скопје

Број 24

Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

263.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СОВЕТИ И ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ

Се прогласува Законот за општествените совети и за републичките општествени совети, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1980 година.

Бр. 08-1645
25 јуни 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СОВЕТИ И ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ

Прв дел ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ I. Основни одредби

Член 1

Со овој закон, во согласност со основите на системот на општествените совети во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се уредуваат положбата, начинот на образување и работа на општествените совети, како и организацијата и начинот на работа на републичките општествени совети.

Член 2

Органите на општината, односно на Републиката, општествено-политичките организации, определени научни, стручни и други самоуправни организации и заедници и општествени организации (во натамошниот текст: учесници во работата на советот) можат заеднички, во остварувањето на своите права, обврски и одговорности, да образуваат општествени совети, заради остварување на организирано општествено влијание врз обезбедувањето на демократско самоуправно општествено одлучување со доследно применување на делегатскиот систем, заради организирано творечко поттикнување на развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски и политички односи, како и заради што пошироко општествено влијание врз остварувањето на функцијата на власта и утврдувањето и спроведувањето на политиката и управувањето со другите општествени работи.

Општествените совети се образуваат како облик на организирана демократска размена и усогласување на мислењата, на меѓусебна соработка и консултации за начелните прашања за утврдување и спроведување на политиката и развојот на социјалистичките самоуправни односи, како и за давање помош во подготвувањето, донесувањето и извршувањето на законите, другите прописи и општи акти, како и на општествените и самоуправните одлуки.

Работата на општествените совети се засновува врз научните دستигања, самоуправната социјалистичка свест и самоуправната практика, како и врз стручното знаење и искуство.

Член 3

Во остварувањето на своите функции, општествените совети го применуваат начелото на колективна работа и одговорност на сите учесници во работата на советот.

Член 4

Општествените совети се образуваат како општествени совети на општината, односно на Републиката и како општествени совети на управата за одделни управни области или за одделни органи на управата.

Општествените совети се образуваат и како општествени совети на градската заедница, односно како општествени совети на управата за одделни управни области или за одделни органи на управата на градската заедница.

Член 5

Во Стопанската комора на Македонија и во општите здруженија, како и во другите самоуправни организации и заедници, ако постои потреба за широко остварување на општественото влијание врз нивната работа и вршењето на нивните функции, можат во согласност со закон, со претходен договор, да се образуваат општествени тела или други организирани облици за остварување на општественото влијание, кои дејствуваат во согласност со положбата и улогата на општествените совети.

Член 6

Општествените совети се образуваат со одлука на собранието на општината, односно со закон, врз основа на претходен договор на учесниците во работата на советот.

Општествените тела или другите организирани облици за остварување на општественото влијание од член 5 на овој закон се образуваат со самоуправен општ акт.

Член 7

Иницијатива за претходен договор за образување на општествен совет може да покрене секој од учесниците во работата на советот.

Член 8

Се смета дека е постигнат претходен договор за образување на општествен совет, ако иницијативата од член 7 на овој закон ја прифатат учесниците во работата на советот.

Член 9

Учесниците во работата на советот ги определуваат своите делегати за работа во општествениот совет зависно од прашањата што се на дневен ред на седницата на советот.

Член 10

Во работата на општествениот совет можат, во согласност со програмата за работа на советот, да учествуваат научни и стручни организации и заедници кои не се учесници во работата на советот, како и општествено-политички, научни, стручни и јавни работници како поединци.

Член 11

Во работата на општествениот совет имаат право, во согласност со програмата за работа на советот, да учествуваат и органи, организации и заедници кои не се учесници во работата на советот, ако советот разгледува прашања кои се од непосреден интерес за работата и остварувањето на функциите на тие органи, организации, односно заедници.

Член 12

Со актот за образување на општествениот совет се определуваат областа за која се образува советот, учесниците во работата на советот и начинот на нивното учество во работата на советот, начинот на обезбедување на средствата за работа на советот, вршењето на стручните и други работи за потребите на советот, како и други прашања од значење за работата на советот.

Член 13

Општествениот совет ги уредува мислењата и предлозите на седница на советот.

Општествениот совет може да образува работни тела заради разгледување на одделни прашања и подготвување на мислења и предлози на советот.

Член 14

Општествените совети работат во согласност со програмата за работа што ќе ја утврдат.

Секој учесник во работата на општествениот совет преку својот делегат може да покрене иницијатива за разгледување на одделно прашање.

Иницијатива за разгледување на одделно прашање во општествениот совет можат да покренат и органите и организациите, самоуправните организации и заедници кои не учествуваат во работата на советот, како и работните луѓе и граѓаните.

За прифаќање на покренатата иницијатива од ставовите 2 и 3 на овој член учесниците во работата на општествениот совет претходно се изјаснуваат.

По прифаќањето на иницијативата за разгледување на одделно прашање во општествениот совет истовремено се одлучува прашањето да биде разгледано на една од наредните седници или ќе се предвиди во програмата за работа на советот.

За причините поради кои не е прифатена иницијативата за покренување на одделно прашање, општествениот совет го известува подносителот на иницијативата.

Член 15

Делегатите на учесниците во работата на советот постапуваат во согласност со насоките на органите и организациите што ги делегирале, како и во согласност со заедничките и општите општествени интереси и потреби, и за тоа му се одговорни на органот, односно на организацијата што ги делегирала.

Член 16

За прашањата што ги разгледувал, општествениот совет им дава мислења и предлози на учесниците во работата на советот и на надлежните органи и организации, како и на самоуправните организации и заедници на кои тие мислења и предлози се однесуваат.

Ако на советот не е изразено единствено мислење, односно предлог, советот ги дава мислењата што се изразени, односно предлозите што се изнесени на седницата на советот.

Учесниците во работата на советот, како и надлежните органи и организации и самоуправните организации и заедници кои не се учесници во работата на советот, при подготвувањето и донесувањето соодветни одлуки ги разгледуваат мислењата и предлозите на општествените совети.

Член 17

Органите и организациите на општината, односно на Републиката се должни, во рамките на своите надлежности, по барање на општествените совети, да даваат податоци, документација и други информации потребни за работата на советите.

Самоуправните организации и заедници им даваат на општествените совети на нивно барање податоци, документација и други информации потребни за работата на советите, со кои располагаат.

Член 18

Заради усогласување на мислењата и предлозите, како и за разгледување на прашањата од заеднички интерес, општествените совети меѓусебно соработуваат.

Во остварувањето на соработката од став 1 на овој член, општествените совети можат, по прашањата од заеднички интерес, да одржуваат и заеднички седници.

Член 19

Работата на општествените совети е јавна.

Член 20

Општествените совети работат на седници.

Со седниците раководи претседателот на општествениот совет.

Претседателот на општествениот совет го избира советот врз основа на договор на учесниците во работата на советот за време од една година.

Исто лице не може да биде двапати еднопо-друго избрано за претседател на општествениот совет.

Член 21

Општествениот совет донесува деловник за својата работа.

Со деловникот на општествениот совет поблиску се уредуваат организацијата и начинот на работата на советот, начинот на остварувањето на јавноста во работата на советот, како и други прашања од значење за работата на советот.

II. Општествени совети на општината односно на Републиката

Член 22

Општествените совети на општината, односно на Републиката работат врз принципот на усогласување на ставовите, поаѓајќи од правата, должностите и одговорностите на органите на општината, односно на Републиката, како и од со Уставот утврдената улога и одговорност на општествено-политичките организации.

Општествените совети на општината, односно на Републиката, во остварувањето на својата функција, покренуваат иницијатива и разгледуваат начелни прашања во врска со утврдувањето и спроведувањето на политиката и со подготвувањето и извршувањето на законите и на другите прописи и општи акти, општествените договори и самоуправните спогодби.

Член 23

Учесници во работата на општествениот совет на општината се: собранieto на општината, извршниот совет на собранieto на општината, општествено-политичките организации, како и општите здруженија и другите облици на здружу-

вање на организациите на здружениот труд во општината, научните и стручните организации и заедници во областа во која се образува општествениот совет.

Учесници во работата на општествениот совет на Републиката се: Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, општествено-политичките организации, како и општите здруженија и другите облици на здружување на организациите на здружениот труд, научните и стручните организации и заедници во областа во која се образува општествениот совет.

Член 24

Извршниот совет на Собранието на општината, односно на Републиката и друг овластен предлагач на закони, други прописи и општи акти или органот на управата на Републиката, односно општината во подготвувањето на законите и на другите прописи и општи акти и во нивното извршување, ги разгледуваат мислењата и предлозите на општествените совети на општината, односно на Републиката.

Ако извршниот совет на собранието на општината, односно на Републиката, или органот на управата на општината, односно на Републиката во подготвувањето на законите, на другите прописи и општи акти или во нивното извршување не го прифати мислењето или предлогот на општествениот совет, извршниот совет ќе го извести за тоа собранието на општината, односно на Републиката и другите учесници во работата на советот, а органот на управата ќе го извести извршниот совет на собранието на општината, односно на Републиката.

Член 25

Органите на управата на општината, односно на Републиката во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се разгледуваат на седница на општествениот совет, како и стручните служби на органите, организациите и заедниците кои учествуваат во работата на општествениот совет, се должни да вршат стручни работи за потребите на советот, да му обезбедуваат потребни податоци, документација и други информации со кои располагаат.

III. Општествени совети на управата за одделни управни области или за одделни органи на управата

Член 26

Општествените совети на управата за одделни управни области или за одделни органи на управата (општествени совети на управата) можат да се образуваат за одделни управни области или за одделни органи на управата чија дејност е од посебно значење за општината, односно за Републиката или за здружениот труд, односно за задоволување на секојдневните животни потреби на граѓаните.

Член 27

Општествените совети на управата особено: ги разгледуваат прашањата што се однесуваат на спроведувањето на утврдената политика и на извршувањето на законите и другите прописи и општи акти; ги разгледуваат, на иницијатива од учесниците во работата на советот, предлозите на прописи и на општи акти што ги донесуваат органите на управата и предлозите на прописи и на други општи акти што се однесуваат на нивната работа, и ги разгледуваат условите и начинот на остварувањето на правата, обврските и интересите на работните луѓе и граѓаните и на самоуправните организации и заедници што се остваруваат во работата на органите на управата.

Член 28

Учесници во работата на општествениот совет на управата се: собранието на општината, односно на Републиката, извршниот совет на собранието на општината, односно на Републиката, општествено-политичките организации, другите општествени организации, како и општите здруженија и другите облици на здружување на самоуправните организации и заедници, научните и стручните организации од областа за која се обврзува општествениот совет.

Учесници во работата на општествениот совет на управата се и органот на управата за кој е образуван општествениот совет, односно органите на управата за областа за која е образуван општествениот совет.

Член 29

Општествениот совет на управата им дава мислења и предлози на органите на управата во областа за која е образуван советот.

Органите на управата се должни да ги разгледуваат мислењата и предлозите на советот од став 1 на овој член.

Ако органот на управата не го прифати мислењето или предлогот на советот од став 1 на овој член, а се работи за прашање за кое тој одлучува во рамките на својата надлежност, за причините поради кои не го прифатил мислењето или за предлогот ќе го извести извршниот совет на собранието на општината, односно на Републиката, по што самостојно, донесува одлука.

Ако донесената одлука на органот на управата не е во согласност со мислењето или со предлогот на општествениот совет на управата, органот на управата ќе го извести за тоа советот.

Ако органот на управата не го прифати мислењето или предлогот на општествениот совет на управата, а се работи за прашање за кое одлучува собранието или извршниот совет на собранието на општината, односно на Републиката, за причините поради кои не го прифатил мислењето или предлогот, органот на управата ќе го извести извршниот совет на собранието на општината, односно на Републиката и советот.

Член 30

Со актот за образување на општествениот совет за одделна управна област се определува органот на управата кој ќе ги врши стручните работи на советот, а стручните работи на општествениот совет образуван за органот на управата ги врши органот на управата за кој е образуван советот.

IV. Примена на одредбите од овој закон на општествените совети на градската заедница

Член 31

Одредбите од првиот дел на овој закон се применуваат и на општествените совети на градските заедници, односно на општествените совети на управата или за одделни управни области на градските заедници.

Втор дел

РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ

Член 32

Републички општествени совети се: Републички општествен совет за прашања на општествено-то уредување, Републички општествен совет за стопански развој и економска политика и Републички општествен совет за односи со странство.

Член 33

Републичкиот општествен совет за прашања на општественото уредување ги разгледува начелните прашања од изградбата и остварувањето на

со Уставот утврденото социјалистичко самоуправно општествено-економско уредување и општествено-политичкиот систем.

Член 34

Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика ги разгледува начелните прашања од утврдувањето и спроведувањето на економската политика, утврдувањето на заедничките плански цели и на заедничките оценки на можностите во врска со договарањето на основите на општествениот план на Македонија и со неговото извршување, како и други прашања од посебно значење за стопанскиот развој и економската политика.

Член 35

Републичкиот општествен совет за односи со странство ги разгледува прашањата во врска со: учеството на Социјалистичка Република Македонија во утврдувањето и спроведувањето на надворешната политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и нејзините односи со другите држави и со меѓународните органи и организации, соработката на Социјалистичка Република Македонија со органите и организациите на други држави и со меѓународни органи и организации во рамките на утврдената надворешна политика и меѓународните договори на Југославија, развивањето на политичките, економските, културните и другите односи со соседните како и со други држави и меѓународни органи и организации што се од значење за Републиката или за правата и интересите на нејзините работни луѓе и граѓаните, македонскиот народ и народностите, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, усогласувањето и насочувањето на соработката на општините и организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации со соодветни странски и меѓународни органи и организации и со административните единици на странски држави во рамките на утврдената надворешна политика и меѓународните договори на Југославија и политиката на Републиката за оваа соработка, како и прашањата за грижата на Социјалистичка Република Македонија за почитување на правата на деловите на македонскиот народ кој живее во соседните земји како национално малцинство и за Македонците и припадниците на народностите од Социјалистичка Република Македонија кои се наоѓаат во други земји како иселеници или се на привремена работа во странство.

Член 36

Учесници во работата на републичките општествени совети, согласно со договорот, се: Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Сојузот на комунистите на Македонија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија и Стопанската комора на Македонија.

Учесниците во работата на републичките општествени совети од став 1 на овој член можат да повикаат одделни научни, стручни и други самоуправни организации и заедници да му пристапат на републичкиот општествен совет како учесници во неговата работа.

Член 37

Со седниците на републичкиот општествен совет раководи претседателот на советот кој се избира врз основа на договор на учесниците во работата на советот за време од 1 година.

Исто лице не може да биде двапати еднопо-друго избрано за претседател на републичкиот општествен совет.

Член 38

Републичкиот општествен совет има координационен одбор.

Делегатите во работата на координациониот одбор ги определуваат учесниците во работата на републичкиот општествен совет.

Координациониот одбор, определува кои научни, стручни и други организации и заедници и кои општествено-политички, научни и стручни работници ќе се повикуваат заради учество во работата на републичкиот општествен совет, во зависност од прашањата кои ќе се разгледуваат на седниците на советот.

Координациониот одбор се прижи за подготвување на седниците на републичкиот општествен совет и врши организациони работи за кои ќе го овласти советот.

Член 39

Републичките општествени совети соработуваат со соодветните сојузни општествени совети, како и со општествените совети на другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини за разгледување на прашања од заеднички интерес.

Член 40

Републичките општествени совети во зависност од прашањата што се на дневен ред на сојузните општествени совети определуваат делегати како учесници во работата на соодветните сојузни општествени совети.

Член 41

Републичкиот општествен совет има секретар кого на предлог на координациониот одбор го именува советот.

Секретарот на републичкиот општествен совет се именува на време од 4 години.

Секретарот на републичкиот општествен совет му помага на претседателот во организирањето на работата на советот и врши други работи определени со деловникот на советот.

Член 42

Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата учествува во работата на републичкиот општествен совет кога советот разгледува прашања кои се однесуваат на делокругот на органот со кој тој раководи.

Член 43

Стручните работи за Републичкиот општествен совет за прашањата на општественото уредување и за Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика ги врши стручната служба на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а за Републичкиот општествен совет за односи со странство — стручната служба на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

Член 44

Средствата за работа на републичките општествени совети се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Услови за работата на републичките општествени совети обезбедува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Трет дел

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 45

Организацијата и работата на постојните републички општествени совети ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од 3 месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 46

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за републичките совети („Службен весник на СРМ“ бр. 27/75 и 15/78), освен одредбите што се однесуваат на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот.

Член 47

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

264.

Врз основа на член 376, став, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1977—1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување дополнителни средства за реализација на Програмата за изградба и опремување на здравствени објекти од општ интерес за Републиката во периодот 1977—1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1980 година.

Бр. 08-1640

25 јуни 1980 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,

Љупчо Арсов, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1977—1980 ГОДИНА

Член 1

За реализација на Програмата за изградба и опремување на здравствени објекти од општ интерес за Републиката во периодот 1977—1980 година, се обезбедуваат дополнителни средства во износ од 120.000.000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат од Републичкиот буџет во 1981 и 1982 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

265.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА

Се прогласува Законот за основање на работна организација од работните луѓе и граѓанските правни лица,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 јуни 1980 година.

Бр. 08-1646

25 јуни 1980 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,

Љупчо Арсов, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ НА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА

Член 1

Со овој закон се утврдуваат условите и начинот на основање на работна организација од работни луѓе и граѓански правни лица (во натамошниот текст работна организација) и се определуваат дејностите во кои може да се основа работна организација.

Член 2

Работните луѓе можат да основаат работна организација заради остварување на правото на работа на лицата кои ја основаат работната организација и заради задоволување на потребите од производи и услуги.

Граѓанските правни лица можат да основаат работна организација ако со нејзиното основање се овозможува поуспешно остварување на целите и задачите на граѓанските правни лица и се задоволуваат потребите од одредени производи и услуги.

Член 3

Работна организација можат да основаат најмалку 10 работни луѓе ако: обезбедат потребни средства за основање и почеток со работа на работната организација; обезбедат гарантни средства; ги измириле обврските спрема општествената заедница; не се под истрага и не се основачи на друга работна организација или не биле основачи на работна организација која престанала поради стечај.

Работна организација можат да основаат граѓанските правни лица ако: обезбедат потребни средства за основање и почеток со работа на работната организација; обезбедат гарантни средства и не се основачи на друга работна организација.

Член 4

На работната организација основана од работни луѓе или граѓански правни лица, се применуваат прописите што се однесуваат на организациите на здружениот труд.

Член 5

Како гарантни средства, во смисла на член 3 од овој закон, се сметаат вложените средства, односно недвижностите на работните луѓе и гра-

ѓанските правни лица во износ, односно во вредност со кои се обезбедува сигурност на работењето на работната организација.

Износот на средствата од став 1 на овој член, односно вредноста на недвижностите се определува со елаборатот за општествено-економската оправданост за основање на работната организација.

Гарантните средства служат за намирување на законските обврски и обврските спрема доверителите што не можат да се намират од остварениот доход на работната организација.

Член 6

Работните луѓе и граѓанските правни лица можат да основаат работна организација за вршење само на една дејност.

Работна организација може да се основа во следниве дејности од гранките, групите и подгрупите утврдени со одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 34/76 и 62/77) и тоа: преработка на обоени метали (гранка 0110); преработка на неметални минерали — без градежен материјал (гранка 0112); металопреработувачка дејност (гранка 0113); машиноградба (гранка 0114); производство на мотоцикли и мопеди, производство на велосипеди и производство на делови и прибор за моторни возила (подгрупи 011525, 011526, 011527); производство на електрични машини и апарати (гранка 0117); производство на средства за перење и козметички препарати; производство на бои и лакови, преработка на пластични маси (група 01192, 01193, 01194); производство на камен, чакал и песок (гранка 0120); производство на градежен материјал (гранка 0121); производство на режана граѓа и плочи (гранка 0122); производство на финални производи од дрво (гранка 0123); производство и преработка на хартија (гранка 0124); производство на текстилни предива и ткаенини (гранка 0125); производство на готови текстилни производи (гранка 0126); производство на кожа и крзно (гранка 0127); производство на кожни обувки и галантерија (гранка 0128); друга преработка на каучук (подгрупа 012909); производство на прехранбени производи (гранка 0130); производство на добиточна храна (гранка 0132); производство на разновидни производи (гранка 0139); земјоделство и рибарство (област 02); реконструкција, адаптација и поправки на стопански станбени и други згради (дел од групата 05010); инсталациони завршни работи во градежништвото (гранка 0503); градежни сообраќај (гранка 0606); трговија на мало освен трговија со алкохолни пијалоци, трговија на мало со возила и делови и трговија на мало со нафтени деривати (гранка 0701), освен дел од подгрупата 070114 и поттите 07014 и 07015); угостителство (гранка 0801) и занаетчиство и лични услуги (област 09).

Член 7

Актот за основање на работната организација што ја основаат работните луѓе или граѓанските правни лица, содржи покрај податоците определени со Законот за здружениот труд, содржи и податоци за видот и износот на гарантните средства и за начинот и рокот на враќање на средствата вложени за основање и почеток со работа на работната организација и на гарантните средства.

Член 8

Актот за основање на работната организација се доставува на согласност до собранието на општината на чие подрачје ќе биде седиштето на работната организација.

Кон актот за основање се поднесува и елаборатот за општествената и економската оправданост за основање на работната организација.

Пред да се даде согласноста од ставот 1 на овој член, собранието на општината е должно да прибави мислење за општествената и економската оправданост за основање на работната организа-

ција од Стопанската комора на Македонија, односно од стопанската комора од подрачјето на кое ќе биде лоцирана работната организација.

Член 9

Со актот за основање не може да се предвиди, враќањето на вложените средства за основање и почеток со работа на работната организација да се врши пред навршувањето три години од денот на конституирањето на работната организација.

Гарантните средства не можат да се повлечат, отуѓат односно оптоварат пред навршувањето на две години од надоместувањето на средствата за основање и почеток со работа на работната организација, освен во случаите на болест што оневозможува вршење на дејноста, инвалидност и смрт.

Член 10

Средствата за основање и почеток со работа на работната организација не можат да се враќаат на работните луѓе и граѓанските правни лица во деловните години во кои работната организација работела со загуби.

Член 11

За намирување на обврските на работната организација, кои не можат да се намират од средствата на организацијата, основачите одговараат со целокупниот свој имот сразмерно на учеството на секој основач во обезбедувањето на средствата за основање и почеток со работа на работната организација.

Член 12

Со актот за основање на работната организација може да се определи работните луѓе и граѓанските правни лица на паричните средства вложени за основање и почеток со работа на работната организација и на гарантните парични средства да имаат право на камата.

Каматата од став 1 на овој член може да се определи до висината на каматната стапка на одредени штедни влогови на граѓаните.

Член 13

Средствата вложени за основање и почеток со работа, како и каматата, се враќаат од чистиот доход на работната организација.

Средствата што се враќаат на работните луѓе и граѓанските правни лица по основ на вложените средства не можат да изнесуваат повеќе од 25 отсто од нивниот износ, годишно.

Член 14

Општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници можат да обезбедат средства за основање и почеток со работа на работната организација основана од граѓанските правни лица.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

266.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1980 година.

Бр. 08-1642
25 јуни 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ број 45/72, 8/73 и 31/74), член 1 се менува и гласи:

„Внатрешни работи во смисла на овој закон се:

1. Работите на заштитата на поредокот утврден со Уставот (државна безбедност);

2. Работите што се однесуваат на заштитата на животот и личната сигурност на луѓето; спречувањето и откривањето на кривичните дела; пронаоѓањето и фаќањето на сторителите на кривичните дела и нивното предавање на надлежните органи; одржувањето на јавниот ред и мир; заштитата на определени личности и објекти; вршењето на криминалистичко-технички работи и вештачења; регулирањето и контролата на сообраќајот на патиштата и други работи сврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата; заштитата од пожари; контролата на движењето на границата; контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница; утврдувањето и решавањето на граничните инциденти и други повреди на границата; обезбедувањето на поставувањето и одржувањето на ознаките со кои се обележува граничниот појас на копно и укажувањето на неопходна помош за отстранување на последиците во случај на елементарни и други непогоди кои можат да го загрозат животот и здравјето на луѓето или имотот во поголем обем (јавна безбедност);

3. Работите што се однесуваат на здружувањето на граѓаните; јавните собири, набавувањето, поседувањето и носењето на оружје и муниција; контролата над производството, прометот, складирањето на запаливи течности, гасови, експлозивни и други опасни материи и превозот на овие материи, државјанството; патните исправи за премин на државната граница; престојот на странци; личните карти; матичните книги; единствениот матичен број на граѓаните; личните имиња; пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, како и

4. Другите работи определени со закон.

Член 2

Во член 2 зборовите во заградата „општински орган за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „општински орган на управата надлежен за внатрешни работи“.

Член 3

Член 4 се менува и гласи:

„Внатрешните работи од член 1 став 1 точка 1—3 на овој закон се работи од општ интерес за Републиката.“

Член 4

Член 5 се менува и гласи:

„Во вршењето на работите од својата надлежност органите на управата надлежни за внатрешни работи се потпираат врз иницијативата и помошта

од работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и другите здруженија на граѓаните, како и врз помошта од органите на управата и другите државни органи.

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и други здруженија на граѓаните, како и органите на управата и другите државни органи им пружаат помош на органите на управата надлежни за внатрешни работи во извршувањето на работите од нивната надлежност, а особено во работите на заштитата на поредокот утврден со Уставот, животот и личната сигурност на луѓето, спречувањето и откривањето на кривичните дела, обезбедувањето на јавниот ред и мир, како и во работите на безбедноста на сообраќајот на патиштата.“

Член 5

По член 5 се додаваат два нови члена 5-а и 5-б, кои гласат:

„Член 5-а

Органите на управата надлежни за внатрешни работи ја остваруваат општествената самозаштита со насочување на своите активности за развој, унапредување и јакнење на општествената самозаштита и во рамките на својот делокруг укажуваат стручна помош на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, месните заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и други здруженија на граѓаните, како и на органите на управата и другите државни органи во организирањето, примената и преземањето на одделни мерки и активности на општествената самозаштита, насочување и упатување на самоуправни и други општествени субјекти во пропишување или спроведување на пропишаните мерки со кои се регулира заштитата од непријателско-субверзивни дејности, заштитата на општествената сопственост и заштитата од елементарни непогоди.

Органите на управата надлежни за внатрешни работи укажуваат помош и соработуваат со организациите од областа на воспитувањето, образованието и културата, јавното информирање, вработувањето на работниците во странство и учествуваат во организирањето и спроведувањето на воспитно-пропагандните акции заради подигнување на безбедносната култура и оспособувањето на работните луѓе и граѓаните и поттикнување на другите општествени субјекти за поделотворно залагање во борбата против сите форми на антисоцијалистички, антисамоуправни и други општествено-штетни дејности и однесувања, соработуваат со научните организации кои вршат истражувања во областа на општествената самозаштита и им даваат потребни податоци во согласност со пропишаните мерки за јавна заштита.

Член 5-б

Органите на управата надлежни за внатрешни работи во рамките на своите надлежности во остварувањето на обврските од општествената самозаштита, изготвуваат програми за активностите во оваа област и го обезбедуваат нивното спроведување, се организираат за што поцелосно и поефикасно дејствување во таа област, заради што остваруваат меѓусебна соработка и соработка со организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и други здруженија на граѓаните, како и со органите на управата и другите државни органи во Републиката.“

Член 6

Во член 6 зборовите „чуварската служба“ се заменуваат со зборовите „службата за обезбедување“.

Член 7

Во член 8 став 2 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите „и за состојбите и проблемите од општествената самозаштита“.

Член 8

Во член 10 став 1 зборот „Органите“ се заменува со зборовите „Заради остварување на начелото на јавноста во работата, органите на управата надлежни“.

Во став 2 зборовите „другите организации“ се заменуваат со зборовите „другите самоуправни организации и заедници, органите на управата и другите државни органи“ а по зборот „даваат“ се додаваат зборовите „податоци и“.

Во став 3 по зборот „воена“ се става запирка и зборот „или“ се брише, а по зборот „службена“ се додаваат зборовите „или деловна“.

Член 9

Во член 12 по зборот „самоуправувањето“ се додаваат зборовите „во органите на управата“, по зборовите „работните односи“ буквата „и“ се заменува со запирка, а во третиот ред по зборот „управата“ запирката се брише и се додаваат зборовите „и законите и другите прописи од областа на пензиското, инвалидското и здравственото осигурување“.

Член 10

Член 13 се брише.

Член 11

Во член 14 ставови 1 и 3 бројот „13“ се заменува со зборовите „1 став 1 точка 2“.

Во став 2 зборот „функцијата“ се заменува со зборот „звање“.

Во став 3 зборовите „старешината на општинскиот орган“ се заменуваат со зборовите „функциционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен“, а по зборот „секретар“ се додаваат зборовите „за внатрешни работи (републички секретар)“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Кога интересите на поредокот утврден со Уставот или одржувањето на јавниот ред и мир тоа го бараат, републичкиот секретар може да нареди и другите овластени службени лица од член 43 на овој закон, да вршат определени работи во униформа на милиција“.

Член 12

Член 15 се менува и гласи:

„Службата за државна безбедност собира податоци и известувања заради откривање и попречување на дејностите насочени кон поткопување или уривање на поредокот утврден со Уставот, за прозугување на безбедноста на земјата и во врска со тоа презема и други потребни мерки и дејствија врз основа на закон и прописи донесени во согласност со закон“.

Член 13

Во член 16 став 2 зборот „формираат“ се заменува со зборот „образуваат“, а на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Бројот и седиштата на организационите единици се определуваат со општиот акт за систематизација на работите и работните задачи на Службата за државна безбедност“.

Член 14

Во член 17 зборот „републички“ се брише, по зборот „безбедност“ се додаваат зборовите „во Републичкиот секретаријат“, а по зборовите „Извршниот совет“ се додаваат зборовите „на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 15

Во член 18 зборовите „републичкиот потсекретар за државна безбедност самостојно“, се заменуваат со зборовите „Потсекретарот за државна безбедност во Републичкиот секретаријат“, а зборовите „за внатрешни работи (републички секретар)“ се бришат.

Член 16

Во член 19 ставови 1 и 2 по зборот „Собранието“ се додаваат зборовите „на Социјалистичка Република Македонија“, а по зборовите „Извршниот совет“ се додаваат зборовите „на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Републичкиот секретар по своја иницијатива или по барање поднесува извештај и дава податоци за работата, проблемите и состојбата на Службата за државна безбедност и на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 17

Во член 20 по зборот „проблемите“ се додаваат зборовите „од надлежност“.

Член 18

Во член 21 зборовите „кој ќе го определи“ се заменуваат со зборовите „определен од“, а по зборовите „Извршниот совет“ се додаваат зборовите „на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 19

Член 22 се брише.

Член 20

Во член 23 по зборот „организации“ се додаваат зборовите „на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници“.

Член 21

Во член 24 ставот 1 се брише.

Во став 2 кој станува став 1 зборовите „од претходниот став“ се заменуваат со зборовите „на Службата за државна безбедност“.

Член 22

Член 25 се менува и гласи:

„За Службата за државна безбедност републичкиот секретар донесува посебен општ акт за организација и работа и посебен општ акт за систематизација на работите и работните задачи.“

Пред донесувањето на општите акти од став 1 на овој член, републичкиот секретар е должен да прибави мислење од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија или од него овластен орган.“

Член 23

Во насловите под IV, V и VI по зборот „ОРГАНИТЕ“ се додаваат зборовите „НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ“.

Член 24

Во член 27 став 1 зборот „Два“ се заменува со зборовите „Собранијата на две“, а зборот „спогодбено“ се заменува со зборот „договорно“.

Во став 2 зборовите „Општините кои основале“ се заменуваат со зборовите „Во општините во кои е основан“, по зборот „работи“ запирката се брише и се додаваат зборовите „собранијата на општините“, а зборовите „општинските собранија“ се заменуваат со зборовите „собранијата на општините“.

Член 25

Во член 28 зборот „системот“ се заменува со зборот „системите“.

Член 28

Во член 29 бројот „13“ се заменува со зборовите „1 став 1 точка 2“, а по зборот „закон“ се додаваат зборовите „освен контролата на патничкиот“.

сообраќај преку државната граница и обезбедувањето на поставувањето и одржувањето на ознаките со кои се обележува граничниот појас на копно“.

Член 27

Во член 30 став 1 зборовите „Старешината на општинскиот орган“ се заменуваат со зборовите „Функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен“, а зборовите „општинското собрание“ се заменуваат со зборовите „собранието на општината“.

Во став 2 зборовите „Старешината на заедничкиот општински орган“ се заменуваат со зборовите „Функционерот кој раководи со заедничкиот општински орган на управата надлежен“, а зборовите „општинските собранија“ се заменуваат со зборовите „собранијата на општините“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако не се постигне согласност во смисла на ставовите 1 и 2 на овој член, за именувањето ќе одлучи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 28

По член 30 се додаваат два нови члена 30-а и 30-б, кои гласат:

„Член 30-а

Во Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на град Скопје и во заедничките органи на управата надлежни за внатрешни работи може да има заменик и помошници на функционерот кој раководи со тој орган на управата.

Член 30-б

Функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи е одговорен за законито, правилно и навремено работење на органот на управата надлежен за внатрешни работи на собранието на општината и неговиот извршен орган и е должен ним да им поднесува извештај за работата на органот.

Функционерот кој раководи со заедничкиот општински орган на управата надлежен за внатрешни работи е одговорен за законито, правилно и навремено работење на заедничкиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на собранијата на општините кои го основале органот и нивните извршни органи и е должен ним да им поднесува извештај за работата на заедничкиот орган.“

Член 29

Член 31 се менува и гласи:

„Функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, односно функционерот кој раководи со заедничкиот општински орган на управата надлежен за внатрешни работи е должен за состојбите на внатрешните работи на подрачјето на општината да го известува републичкиот секретар.“

Републичкиот секретар има право да даде иницијатива за утврдување одговорност на функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи односно на функционерот кој раководи со заедничкиот општински орган на управата надлежен за внатрешни работи ако утврди дека во органот не се спроведува политиката утврдена од собранието на општествено-политичката заедница, не се извршуваат законите, другите прописи и акти, не се придржува на начелните ставови на извршниот орган на собранието или задолжителните инструкции и наредби на републичкиот секретар издадени за извршување на одделни работи од општ интерес за Републиката.

Органот овластен за утврдување на одговорноста е должен да ја разгледа дадената иницијатива, за неа да земе став и да го известува републичкиот секретар.“

Член 30

По член 33 се додаваат два нови члена 33-а и 33-б, кои гласат:

„Член 33-а

Во општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, односно во заедничките општински органи на управата надлежни за внатрешни работи, може да има униформирани и вооружени работници на милицијата и на работи и работни задачи надвор од станиците на милицијата и самостојните одделенија на милицијата само за вршење на работи од подготовките на народна одбрана, работи од областа на јавниот ред и мир, безбедноста на сообраќајот на патиштата, унапредувањето на работите на милицијата од надлежност на органот на управата надлежен за внатрешни работи и управувањето со моторни возила кои носат регистарски таблички со ознака „М“.

Член 33-б

Врз организацијата и вршењето на внатрешните работи во градската заедница, како посебна општествено-политичка заедница, се применуваат одредбите на овој закон за општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи.“

Член 31

Во член 34 точката 1 се менува и гласи:

„1. организира, обезбедува и непосредно презема мерки за заштита на поредокот утврден со Уставот;“

По точка 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:

„1-а. учествува во организирањето на општествената самозаштита;“

Во точка 2 зборовите „на општа опасност“ се заменуваат со зборовите „кои можат да го загрозат животот и здравјето на луѓето или имотот во поголем обем“, а зборовите „поголем обем“ на крајот од реченицата се заменуваат со зборовите „пошироки размери“.

Точка 4 се менува и гласи:

„4. врши контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница;“

По точка 4 се додаваат две нови точки 4-а и 4-б, кои гласат:

„4-а. организира и непосредно презема мерки за вршење посложени работи на контролата на движењето на државната граница, утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на границата;“

4-б. организира и обезбедува поставување и одржување на ознаките со кои се обележува граничниот појас на копно;“

Во точка 6 зборовите „општа опасност предизвикана од елементарни непогоди, епидемии и други општи опасности“ се заменуваат со зборовите „елементарни и други непогоди кои можат да го загрозат животот и здравјето на луѓето или имотот во поголем обем“.

Во точка 8 зборовите „што ќе бидат определени“ се заменуваат со зборовите „учествува во определувањето, организирањето на заштитата и непосредно презема мерки и дејствија за заштита на работните места, објектите и подрачјата од посебно значење за одбраната и безбедноста на земјата, кои ќе бидат утврдени со акт на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;“.

Во точка 9 зборовите „се грижи за организирање и“ се заменуваат со зборот „организира“.

По точка 9 се додаваат две нови точки 9-а и 9-б, кои гласат:

„9-а. ги обединува и усогласува плановите и мерките на органите на управата надлежни за внатрешни работи во услови на непосредна воена опасност и војна и во други вооружени ситуации;“

9-б. организира и се грижи за воведување на единствениот матичен број на граѓаните;“

Во точка 11, зборот „системот“, се заменува со зборот „системите“, а по зборот „врски“ се додаваат зборовите „во органите на управата надлежни за внатрешни работи“.

По точка 11 се додава нова точка 11-а, која гласи:

„11-а. ја организира и насочува криптозаштитата во органите на управата надлежни за внатрешни работи;“.

Во точка 17 зборовите „води општа грижа за“ се заменуваат со зборовите „ја следи и презема мерки за подобрување на“.

Член 32

По член 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:

„Член 35-а

Републичкиот секретар ќе го ограничи или забрани движењето на лица на јавни места или ќе нареди определени лица чија дејност е насочена или постои основано сомнение дека со својата дејност можат да го загрозат поредокот утврден со Уставот или одржувањето на јавниот ред и мир, да престојуваат во определено место или да напуштат определено место со обврска повремено да се јавуваат на органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Републичкиот секретар може да ги изрече мерките од став 1 на овој член само кога ќе се утврди дека е загрозен поредокот утврден со Уставот или одржувањето на јавниот ред и мир, а Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе донесе акт со кој посебно за тоа ќе го овласти.

Мерките од став 1 на овој член можат да траат најдолго до престанокот на причините поради кои се изречени.

Против решението со кое е изречена мерка да се престојува во определено место или да се напушти определено место може да се изјави жалба до Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението“.

Член 33

Во член 37 став 1 зборовите „на јавниот поредок“ се заменуваат со зборовите „за заштита на поредокот утврден со Уставот“, по зборовите „работниците на милиција“ се додаваат зборовите „и приправниците за милиционери“, зборовите „работниците на милиција — слушатели на курсеви за стручно оспособување и образование во Средното училиште за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „учениците, студентите, слушателите на курсеви, семинари и на другите форми на образование и од работниците на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.“

Став 2 се менува и гласи:

„Кога во единицата на милицијата од став 1 на овој член се наоѓаат и приправници за милиционери во општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, ученици кои се постари од 18 години, студенти, слушатели на курсеви, семинари и на други форми на образование и работници од Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, тие додека ги извршуваат задачите заради кои е формирана единицата, се сметаат за овластени службени лица во смисла на член 43 од овој закон.“

Во став 3 зборот „нејзиното“ се заменува со зборовите „нејзиниот состав“.

Во став 5 зборот „општите“ се заменува со зборовите „самоуправните општи“.

Член 34

Во член 39 по зборот „закон“ се додаваат зборовите „во согласност со општиот акт за систематизација на работите и работните задачи“.

Член 35

Под V. зборовите „ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ВО ТИЕ ОРГАНИ“ се заменуваат со зборовите „ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА“.

Член 36

Член 40 се менува и гласи:

„Граѓаните, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, како и лицата кои вршат работи во органите на управата и другите државни органи, должни се да се придржуваат на наредбите на органите на управата надлежни за внатрешни работи и на овластените службени лица на тие органи.“

Член 37

Член 41 се менува и гласи:

„Органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни на органот надлежен за спроведување на извршувањето, на негово барање, да му дадат помош во спроведувањето на извршувањето.“

Органот надлежен за спроведување на извршувањето ќе побара помош од органот на управата надлежен за внатрешни работи, ако при спроведувањето на извршувањето се најде на физички отпор или таков отпор оправдано може да се очекува, како и во други случаи утврдени со закон.“

Член 38

Член 42 се менува и гласи:

„Ако врз основа на посебни прописи определена организација на здружениот труд, месна заедница или друга самоуправни организација и заедница, општествено-политичка организација, општествена организација, стручно и друго здружение на граѓаните, орган на управата или друг државен орган одржува ред на определено подрачје, објект или приредба, органот на управата надлежен за внатрешни работи соработува со нив.“

Организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и другите здруженија на граѓаните, органите на управата и другите државни органи од став 1 на овој член му укажуваат помош на органот на управата надлежен за внатрешни работи кога тој ги врши работите од својата надлежност на подрачјето, објектот или приредбата на која овие организации на здружениот труд, месни заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политички организации, општествени организации, стручни и други здруженија на граѓаните, органи на управата и другите државни органи го одржуваат редот.“

Член 39

Во член 43 став 2 точка 4 зборовите „старешините на органите“ се заменуваат со зборовите „функционерите кои раководат со органите на управата надлежни“, по зборот „работи“ се става заширка и се додаваат зборовите „нивните заменици“, зборот „функционер“ се заменува со зборовите „раководни работници“, по зборот „собранијата“ се додаваат зборовите „на општествено-политичките заедници“, а зборот „тела“ се заменува со зборот „органи“.

Во став 4 по зборот „член“ се додаваат зборовите „кои на такви работи поминале најмалку 20 години ефективна работа“.

Во став 6 зборовите „Републичкиот секретаријат“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретар“.

Член 40

Во член 47 став 2, алинеја 1 по зборот „идентитет“ точката и заширката се заменуваат со заширка и се додаваат зборовите „а идентитетот не може на друг начин да се утврди“.

Член 41

Во член 51 став 1 зборот „установа“ се заменува со зборовите „организација на здружен труд“, а зборот „несреќа“ се заменува со зборот „непогода“.

Член 42

Во член 52 по зборовите „гумена палка“ се става збирка и се додаваат „шмркови со вода, средства за присилно запирање на моторни возила, гасни“.

Член 43

Во член 53 став 1 точка 2 зборовите „народот и државата“ се заменуваат со зборовите „основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ“, а по зборот „убиство“, се додаваат зборовите „грабнување на воздухоплов, загрозување на безбедноста на лет на воздухоплов“.

Во став 3 зборот „старешина“ се заменува со зборовите „одговорен работник“, а зборот „старешината“ се заменува со зборовите „одговорниот работник“.

Член 44

Во член 55 став 1 зборовите „лишување од слобода“ се заменуваат со зборот „затвор“.

Член 45

Во член 57 став 1 помеѓу зборовите „се води“ се додаваат зборовите „покрене и“, по зборовите „службената работа“ се додаваат зборовите „како и учество во сообраќајна незгода со службено моторно возило при вршењето на службената работа“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Органот на управата надлежен за внатрешни работи нема да му обезбеди стручна правна помош во случај од став 1 на овој член на овластено службено лице против кое е поднесен предлог за покренување постапка за утврдување на одговорноста поради потешка повреда на работната обврска, како и во случај кога органот на управата надлежен за внатрешни работи поднел кривична пријава против работникот.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 46

Во член 58 зборот „спогодбено“ се брише, а зборовите „мерки и акции“ се заменуваат со зборовите „советувања и други стручни собири за проучување на одделни прашања, појави и проблеми, да организираат и спроведуваат заеднички мерки и акции“.

Член 47

Во член 59 по зборот „вршат“ се додаваат зборовите „дејствија од областа на“, а зборот „внатрешни“ се заменува со зборот „внатрешните“.

Член 48

Во член 61 зборот „старешината“ се заменува со зборовите „функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи“.

Член 49

Во член 62 зборовите „јавниот поредок“ се заменуваат со зборовите „поредокот утврден со Уставот“.

Член 50

Во член 63 став 3 зборовите „претходниот став“ се заменуваат со зборовите „став 2 на овој член“.

Член 51

Во член 64 став 1, член 92 став 1 и член 93 зборот „изискуваат“ се заменува со зборот „баираат“.

Член 52

Во член 66 по зборот „закон“ и се додаваат зборовите „и меѓусебно договарање“.

Член 53

Во член 70 став 2 по зборот „тоа“ се додава зборот „веднаш“.

Член 54

Член 75 се брише.

Член 55

Во член 76 став 1 зборовите „Внатрешната организација и систематизација на работните места“ се заменуваат со зборовите „Делот од општиот акт за систематизација на работите и работните задачи што се однесува“.

Во став 2 зборот „актот“ се заменува со зборовите „општиот акт“.

Член 56

Член 77 се менува и гласи:

„Во органите на управата надлежни за внатрешни работи се заснова работен однос со јавно објавување на конкурс и оглас.“

Во органите на управата надлежни за внатрешни работи се заснова работен однос без конкурс за вршење на работи и работни задачи на:

1. Службата за државна безбедност;
2. Службата за јавна безбедност;
3. Криптозаштита;
4. Воени подготовки и материјални резерви;
5. Пилот и авио-механичар;

6. Шеф на Кабинет во Републичкиот секретаријат и Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на град Скопје;

7. Советник во орган на управата надлежен за внатрешни работи;

8. Раководење со организациони единици за организација и кадри и електронска обработка на податоци во Републичкиот секретаријат;

9. Раководење и заменување на раководење со организациона или работна единица за врски;

10. Доставувачи на поштенски пратки во Републичкиот секретаријат и

11. Раководење со организациона единица за заеднички работи во Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на град Скопје.

Во органите на управата надлежни за внатрешни работи работен однос без конкурс засноваат стипендистите на органите на управата надлежни за внатрешни работи, свршените ученици и свршените студенти на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

За засновањето на работен однос во Службата за државна безбедност одлучува републичкиот секретар по предлог од потсекретарот за државна безбедност во Републичкиот секретаријат.

За засновање на работен однос со определено лице во орган на управата надлежен за внатрешни работи одлучува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи. Кога се заснова работен однос во општински орган на управата надлежен за внатрешни работи за вршење на работи и работни задачи од овластено службено лице, функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи е должен да прибави претходно мислење од републичкиот секретар.

Функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи е должен да прибави согласност од републичкиот секретар и кога врши распоредување на работници на работи и работни задачи на раководител на службата за јавна безбедност, командир, заменик командир и помошник на командирот во органот.“

Член 57

Член 78 се брише.

Член 58

Во член 79 став 1 зборовите „За работник“ се заменуваат со зборовите „Работен однос“, зборовите „биде примено“ се заменуваат со зборовите „заснова“, а зборовите „примање на работа“ се заменуваат со зборовите „засновање на работен однос“.

Во точка 2 зборовите „се прима на работа“ се заменуваат со зборовите „заснова работен однос“, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите „во Службата за државна безбедност или службата за јавна безбедност“.

Точка 3 се менува и гласи:

„3. да не е осудувано и казнивано за кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправно општествено уредување и безбедноста на СФРЈ, против стопанството, против слободите и правата на човекот и граѓанинот, против самоуправувањето, против општествената сопственост, против службената должност, против вооружените сили на СФРЈ или кривично дело извршено од користољубие и нечесни побуди“.

Во точка 4 зборовите „претходната точка“ се заменуваат со зборовите „точка 3 на овој став“.

Во точка 6 зборовите „на работното место за кое“ се заменуваат со зборовите „и работните задачи за кои“.

Став 4 се менува и гласи:

„Работите и работните задачи за кои се утврдува психофизичка способност на лицата што засноваат работен однос во орган на управата надлежен за внатрешни работи ги утврдува републичкиот секретар.“

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Психофизичката способност на лицата од став 4 на овој член ја утврдува посебна стручна комисија во Републичкиот секретаријат што ја формира републичкиот секретар.“

Член 59

Во член 80 став 1 точка 2 и став 2 зборовите „школска спрема“ се заменуваат со зборовите „стручна подготовка“.

Во став 2 зборовите „на определени работни места“ се заменуваат со зборовите „за вршење на определени работи и работни задачи“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За вршење на работи и работни задачи во милицијата за кои со општиот акт за систематизација на работите и работните задачи на органот на управата надлежен за внатрешни работи се бара виша или висока стручна подготовка, може да се прими на работа и лице постаро од 25-годишна возраст.“

Член 60

По член 80 се додава нов член 80-а, кој гласи:

„Член 80-а

Лице кое се прима на работа во орган на управата надлежен за внатрешни работи за вршење на работи и работни задачи од овластено службено лице, а нема завршена школа за внатрешни работи задолжително се упатува на дополнително стручно оспособување или усовршување во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.“

Член 61

Членовите 81 и 82 се бришат.

Член 62

Во член 83 став 1 зборовите „на работно место“ се заменуваат со зборот „за“.

Во став 2 во четвртиот ред по зборот „командирите“ се става записка и се додаваат зборовите „замениците командири и помошниците командири“.

Во став 3 зборовите „работата ако со успех не го положи завршниот испит за приправнички стаж“ се заменуваат со зборовите „работниот однос

ако при повторно полагање не покаже задоволителни резултати.“

Во став 4 зборовите „го завршил Средното училиште за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „се здобил со средна стручна подготовка во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита“, зборовите „и за него не се спроведува завршен испит“ се бришат, а зборовите „чиј работник е тој“ се заменуваат со зборовите „каде што републичкиот секретар го распоредил“.

Член 63

Член 84 се менува и гласи:

„Приправник за милиционер кој самоволно го напушти или по негова вина биде исклучен од курсот за милиционери или од органот на управата надлежен за внатрешни работи каде што се оспособува за самостојно вршење на работи и работни задачи, му престанува работниот однос.“

Приправник за милиционер во случаите од став 1 на овој член му ги надоместува на Републичкиот секретаријат трошоците направени за неговото оспособување и усовршување, сместување и исхрана“.

Член 64

Во член 85 по зборот „исхрана“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите „сразмерно на неизвршената обврска“.

Член 65

Во член 86 зборот „старешината“ се заменува со зборовите „функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи“.

Член 66

Во член 87 став 1 зборовите „службената и“ се бришат, а по зборот „државната“ се става записка и се додаваат зборовите „воената, службената и деловната“.

Во став 2, кој станува став 3, точка 2 зборовите „како доверливи“ се заменуваат со зборовите „како службена тајна“, а во точка 3 зборовите „или деловна“ се бришат.

Ставот 3 станува став 2.

Став 4 се менува и гласи:

„Се овластува републичкиот секретар да донесе поблиски прописи за службената тајна, за чувањето на службената тајна и за ослободувањето од обврската за чување на службената тајна на органите на управата надлежни за внатрешни работи“.

Член 67

Во член 88 став 2 зборот „републичкиот“ се брише, а по зборот „безбедност“ се додаваат зборовите „во Републичкиот секретаријат“.

Член 68

Член 89 се брише.

Член 69

Во член 91 став 2 и член 136 став 2 пред зборот „општ“ се додава зборот „самоуправен“.

Член 70

Во член 92 став 3 зборовите „работно место кое одговара“ се заменуваат со зборовите „работи и работни задачи кои одговараат“, а зборот „спрема“ се заменува со зборот „подготовка“.

Член 71

Во член 94 ставот 1 се менува и гласи:

„На преместен работник по потреба на службата, покрај патните и селидбените трошоци му припаѓа и надоместок на личниот доход во висина на просечната аконтација на личниот доход остварен за последните 3 месеци. Овој надоместок се исплатува по извршеното преселување“.

Став 2 се брише.

Член 72

По член 98 се додава нов член 98-а, кој гласи:

„Член 98-а

Преместен работник по потреба на службата, кој нема семејство на издржување ги има правата и од член 98 став 1 на овој закон.“

Член 73

Во член 99 зборовите „Средното училиште за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита или друга стручна школа“.

Член 74

Во член 100 став 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

Ставот 4, кој станува став 3, се менува и гласи:

„На работник упатен на работа во смисла на ставовите 1 и 2 од овој член му припаѓа надоместок за одвоен живот според општиот акт на органот од кој работникот е упатен и секој трет месец 7 дена платено отсуство заради посета на своето семејство. Надоместокот на трошоците паѓа на товар на органот во кој работникот е упатен.“

Член 75

По член 100 се додаваат два нови члена 100-а и 100-б, кои гласат:

„Член 100-а

Кога тоа по бараат интересите на службата, работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да биде ставен на располагање со решение на функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи по прибавена претходна согласност од извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница.

За ставање на располагање на овластено службено лице во општински орган на управата надлежен за внатрешни работи, функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи е должен да прибави претходна согласност и од републичкиот секретар.

Против решението за ставање на располагање, работникот може да изјави приговор до извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница.

Приговорот не го одлага извршувањето на решението.

Член 100-б

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да остане на располагање сè додека не се распореди на други работи и работни задачи, односно додека не заснова работен однос во друг орган, организација на здружен труд или друга самоуправна организација или заедница или сè додека не му престане работниот однос по друг основ, но не подолго од две години, по што му престанува работниот однос.

По исклучок, на работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи со повеќе од 30 години (маж), односно 25 години (жена) пензиски стаж, по истекот на рокот од став 1 на овој член не може негова согласност да му престане работниот однос, доколку за одредени случаи со овој закон поинаку не е определено.

За време додека работникот се наоѓа на располагање му припаѓа надоместок на личниот доход во висина на просечната аконтација на личниот доход остварена за последните 3 месеци пред да биде ставен на располагање, како и сите дополнителни зголемувања што им се обезбедуваат и на другите работници во органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Времето поминато на располагање се смета како време поминато во работен однос.

Работниците на располагање правата од работата и по основ на работи ги остваруваат во органот на управата надлежен за внатрешни работи во кој биле на работа.“

Член 76

Во член 101 ставови 1 и 3 зборот „работата“ се заменува со зборовите „работниот однос“.

Во став 1 зборовите „работното место“ се заменуваат со зборовите „работите и работните задачи“.

Во став 3 зборовите „вредноста на работното место на кое се наоѓал“ се заменуваат со зборовите „просечната аконтација на личниот доход остварена за последните 3 месеци“, а зборовите „му се обезбедуваат на органот за внатрешни работи за другите работници“ се заменуваат со зборовите „им се обезбедуваат и на другите работници во органот на управата надлежен за внатрешни работи.“

Во став 3 зборовите „ново работно место кое одговара“ се заменуваат со зборовите „нови работи и работни задачи кои одговараат“, зборот „спрема“ се заменува со зборот „подготовка“, а зборовите „кај друг орган или организација“ се заменуваат со зборовите „во друг орган на управата или друг државен орган, организација на здружен труд и друга самоуправна организација или заедница“.

Член 77

По член 101 се додава нов член 101-а, кој гласи:

„Член 101-а

Овластено службено лице со над 30 години (жена) односно 35 години (маж) пензиски стаж од кој најмалку 10 години односно 15 години ефективно поминати на работи и работни задачи за кои стажот на осигурувањето се смета во зголемено траење, кога по својата согласност и одлука на надлежен орган на општествено-политичка заедница, самоуправна организација или заедница и општествено-политичка организација, односно по своја согласност и спогодба склучена меѓу функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи и функционерот кој раководи со друг државен орган ќе премине на работа, односно ќе заснова работен однос во државен орган, самоуправна организација или заедница ги задржува правата од пензиското и здравственото осигурување предвидени со член 126 ставови 1 и 3 и член 134 став 1 на овој закон.“

Член 78

Во член 102 став 1 зборовите „друго работно место кое одговара“ се заменуваат со зборовите „други работи и работни задачи кои одговараат“.

Став 2 се менува и гласи:

„Ако работник од став 1 на овој член на новите работи и работни задачи остварува понизок личен доход, има право на надоместок на личниот доход во висина на просечната аконтација на личниот доход што ја остварил во последните 3 месеци или последната година, ако тоа за работникот е поповољно пред да биде огласен за неспособен за работа во службата за јавна безбедност или Службата за државна безбедност.“

Член 79

Во член 103 ставови 1 и 2 зборовите „полното работно време“ се заменуваат со зборовите „42 часа во неделата“.

Во став 2 зборовите „Со општиот акт на органот“ се заменуваат со зборовите „Со самоуправен општ акт на работната заедница“.

Член 80

Член 104 се брише.

Член 81

По член 105 се додава нов член 105-а, кој гласи:

„Член 105-а

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи на којшто времето поминато на работа му се смета во зголемено траење (член 121) и ги исполнува пропишаните услови за остварување на лична пензија, како и работник од член 101-а на овој закон, по исклучок може да биде задржан и понатаму на работа ако потребите на службата тоа го бараат.

За задржувањето на работа по потреба на службата на работник од став 1 на овој член во општински орган на управата надлежен за внатрешни работи по претходно прибавена согласност од работникот и републичкиот секретар и мислење од работната заедница, на предлог од функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи одлучува извршниот орган на собранието на општината.

За задржувањето на работа по потреба на службата на работник од став 1 на овој член во Републичкиот секретаријат по претходно прибавена согласност од работникот и мислење од работната заедница, на предлог од републичкиот секретар одлучува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

За задржувањето на работа на работник од член 101-а на овој закон во државен орган, самоуправни организација или заедница и општествено-политичка организација одлучува функционерот кој раководи со државниот орган, односно надлежниот орган на самоуправната организација или заедница и општествено-политичката организација.

Одлуката за задржувањето на работа по потреба на службата и за времето на задржувањето на работникот се донесува најдоцна еден месец пред исполнувањето на условите за остварување на лична пензија, а се преоценува пред истекот на годината, сметано од денот кога одлуката била донесена.“

Член 82

По член 105-а се додава нов поднаслов, кој гласи:

„2а. Стручно оспособување и усовршување на работниците“ со два нови члена 105-б и 105-в, кои гласат:

„Член 105-б

Органите на управата надлежни за внатрешни работи организираат и спроведуваат редовно и дополнително образование заради стручно оспособување и усовршување и за таа цел обезбедуваат соодветни средства.

Работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни по утврдени програми, преку редовно и дополнително образование стручно да се оспособуваат и усовршуваат заради извршување на службените работи.

Член 105-в

Редовното и, по правило, сите форми на дополнително стручно образование од областа на внатрешните работи се организираат и изведуваат во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

Определени форми на дополнително стручно оспособување и усовршување по програмата за обука на милицијата што ја донесува републичкиот секретар се организираат и изведуваат и во органите на управата надлежни за внатрешни работи.“

Член 83

Поднасловот „3. Одговорност за повреда на работната должност“ се заменува со поднаслов „4. Дисциплинска одговорност“ и се додава нов член 105-г, кој гласи:

„Член 105-г

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи одговара за повреда на работните обврски и други повреди на работната дис-

циплина ако доверените работи и работни задачи не ги извршува уредно или совесно, ако не се придржува на законите и другите прописи или правилата на однесувањето на работа или во врска со работата, како и ако не се придржува на одлуките донесени од самоуправните органи.

Повредите на работните обврски можат да бидат полесни и потешки.“

Член 84

Член 106 се менува и гласи:

„Со самоуправен општ акт се пропишува што се смета за полесна повреда на работните обврски и други повреди на работната дисциплина.“

Член 85

Член 107 се менува и гласи:

„За полесна повреда на работните обврски може да се изрече една од дисциплинските мерки: опомена или јавна опомена.“

Дисциплинските мерки за полесни повреди на работните обврски и други повреди на работната дисциплина ги изрекува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.“

Член 86

Член 108 се менува и гласи:

„Против првостепеното решение со кое на работникот му е изречена дисциплинска мерка, за полесна повреда на работните обврски или друга повреда на работната дисциплина може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението до дисциплинската комисија на органот, чија одлука е конечна.“

Член 87

Член 109 се брише.

Член 88

По член 109 се додава нова точка б, која гласи:

„б) Потешки повреди на работните обврски“

Член 89

Во член 110 став 1 точката 1 се менува и гласи:

„1. оддавање на државна, воена, службена или деловна тајна или невнимателно чување на материјали кои содржат тајни податоци;“

По точка 1 се додаваат три нови точки 1-а, 1-б и 1-в, кои гласат:

„1-а. непрописно вршење или занемарување на вршењето на работните обврски;

1-б. постапување спротивно на правилата и прописите на службата;

1-в. носење или непрописно носење на униформа или оружје или друга опрема;“

Во точка 3 зборовите „овластениот старешина или раководител“ се заменуваат со зборовите „раководен или одговорен работник“

По точка 16 се додава нова точка 16-а, која гласи:

„16-а. избегнување на задолжително стручно оспособување и усовршување;“

Во точка 21 зборовите „надлежниот старешина“ се заменуваат со зборовите „функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи“.

Во точка 24 зборовите „на хигиенско-техничката се заменуваат со зборовите „и нормативи за“.

Во став 2 по зборот „Со“ се додава зборот „самоуправен“.

Член 90

По член 110 се додава нов член 110-а кој гласи:

„Член 110-а

Правосилно изречената дисциплинска мерка престанок на работниот однос во орган на управата надлежен за внатрешни работи претставува преч-

ка за засновање на работен однос во друг орган на управата надлежен за внатрешни работи.“

Член 91

Во член 111 пред став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Дисциплинските мерки за потешки повреди на работните обврски ги изрекува дисциплинска комисија која се образува во органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Два или повеќе општински органи на управата надлежни за внатрешни работи можат да образуваат заедничка дисциплинска комисија.“

Во досегашниот став 1, кој станува став 3, зборот „казните“ се заменува со зборовите „дисциплинските мерки“, а зборовите „посебен дисциплински суд“ се заменуваат со зборовите „поседна дисциплинска комисија“.

Член 92

По член 111 се додава нов член 111-а, кој гласи:

„Член 111-а

Дисциплинската комисија работи и одлучува во состав од најмалку три члена од кои едниот е претседател на комисијата.

Претседателот и членовите на дисциплинската комисија и нивните заменици ги избираат работниците во органот на управата надлежен за внатрешни работи на две години.

Кога дисциплинската комисија на Републичкиот секретаријат одлучува во втор степен по жалба против одлука на дисциплинската комисија на општински орган на управата надлежен за внатрешни работи, во нејзиниот состав, покрај претседателот и двата члена, по еден член или негов заменик делегираат синдикатот и функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи против чиј работник се води дисциплинска постапка.

Во дисциплинската комисија не може да се избираат ниту да се делегираат работници на кои им е изречена дисциплинска мерка додека таа не биде избришана од евиденцијата.“

Член 93

Член 112 се брише.

Член 94

Во член 113 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Барањето за покренување постапка за утврдување на одговорноста на работникот поради потешка повреда на работните обврски на дисциплинската комисија му го поднесува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи, односно работникот кого тој ќе го овласти или синдикатот.

Барање за покренување постапка за утврдување на одговорност на работник на општински орган на управата надлежен за внатрешни работи поради потешка повреда на работните обврски може да поднесе и републичкиот секретар ако функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи не поднесе барање за покренување постапка за утврдување на одговорноста, а повредата на работните обврски е извршена во вршењето на работите од општ интерес за Републиката.“

Во став 3 зборовите „на дисциплинска постапка против старешина на“ се заменуваат со зборовите „постапка за утврдување на одговорност на функционер кој раководи со“, а зборовите „општинско собрание“ се заменуваат со зборовите „сообраќајна полиција“.

Ставови 4 и 5 се бришат.

Член 95

Во член 114 ставови 1 и 3 зборовите „дисциплинскиот суд“ се заменуваат со зборовите „дисциплинската комисија“.

Во ставови 2 и 3 зборовите „службена или државна“ се заменуваат со зборовите „државна, воена, службена или деловна“.

Член 96

Член 115 се брише.

Член 97

Член 116 се менува и гласи:

„Против одлуките за мерките што ги изрекува дисциплинската комисија на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи може да се поднесе жалба до дисциплинската комисија на Републичкиот секретаријат.

Жалба во смисла на став 1 од овој член може да поднесе работникот на кого му е изречена дисциплинска мерка, функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи и синдикатот.

Жалбата против првостепената одлука на дисциплинската комисија се поднесува во рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.“

Член 98

Членови 117 и 118 се бришат.

Член 99

Во член 119 став 1 зборовите „општите акти“ се заменуваат со зборовите „самоуправните општи акти“.

Во став 2 зборовите „правилата за работа на курсот“ се заменуваат со зборовите „статутот, правилата за куќниот ред и други самоуправни општи акти на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита“, а зборовите „републичкиот секретар или друг работник што тој ќе го определи по предлог од наставничкиот совет на курсот“ се заменуваат со зборовите „овластениот орган на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита“.

По став 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Против решението за исклучување од курсот може да се изјави жалба во рок од 3 дена преку овластениот орган на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита до републичкиот секретар.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.“

Член 100

Член 120 се менува и гласи:

„Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да биде привремено оддалечен од вршењето на работите и работните задачи или од работната заедница на органот, ако против него е покрената дисциплинска постапка за потешка повреда на работните обврски или е покрената кривична постапка, а би било штетно по интерес на службата и понатаму да ги врши тие работи и работни задачи, односно да остане во работната заедница на органот.

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи задолжително се оддалечува од работната заедница на органот ако е затечен во вршење на потешка повреда на работните обврски со која непосредно се загрозува животот или здравјето на работниците или други лица, или се оштетуваат општествени средства од поголема вредност или против него е покрената кривична постапка за кривично дело наведено во член 79 став 1 точка 3 на овој закон.

Решението за привремено оддалечување од вршењето на работите и работните задачи, односно од работната заедница на органот го донесува

функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Против решението за оддалечување од работите и работните задачи односно од работната заедница на органот работникот може да поднесе жалба во рок од 15 дена до првостепената дисциплинска комисија чие решение е конечно.

Жалбата против решението за привремено оддалечување од вршењето на работите и работните задачи, односно од работната заедница на органот не го одлага извршувањето на решението.

Се смета дека работникот е привремено оддалечен од работната заедница на органот додека се наоѓа во притвор.

Член 101

По член 120 се додава нов член 120-а кој гласи:

„Член 120-а

По исклучок, работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да биде привремено оддалечен од работната заедница на органот со решение и од раководен или и друг за тоа овластен работник од функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи, ако биде затечен во вршење на потешка повреда на работните обврски во случаите предвидени во член 120 став 2 на овој закон.“

Член 102

Во член 121 став 3 зборовите „претходниот став“, се заменуваат со зборовите „став 2 на овој член“, а по зборовите „Извршниот совет“ се додаваат зборовите „на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.“

Во став 4 точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите „на располагање или е нераспореден поради укинување на работите и работните задачи или потрајно намалување на обемот на работењето.“

Член 103

Во член 122 став 1 по зборот „траење“ запирката се брише и се додаваат зборовите „и 50 години (маж) односно 45 години (жена)“, зборот „му“ се заменува со зборот „им“, а зборовите „без оглед на годините на животот“, се бришат.

Член 104

Во член 123 зборовите „по коефициент“ се заменуваат со зборовите „со процент“.

Член 105

Во член 125 став 2 зборовите „народно здравје“ се заменуваат со зборот „здравство“.

Член 106

Во член 126 став 1 зборовите „работно место“ се заменуваат со зборовите „работи и работни задачи“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во случај на смрт на работник од став 1 на овој член, семејната пензија на членовите на неговото семејство се определува според прописите за пензиското, односно инвалидското осигурување.“

Член 107

Член 128 се брише.

Член 108

Во член 129 ставот 2 се менува и гласи:

„За определување на нова пензија, според овој член, во пензиската основа се засметува личниот доход што работникот го остварил во последните 10 години на осигурување во кој задолжително влегува личниот доход остварен од вработувањето по пензионирањето“.

Член 109

Во член 130 став 1 по зборовите „Извршниот совет“ се додаваат зборовите „на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Во став 3 зборот „запослувањето“ се заменува со зборот „вработувањето“.

Член 110

Во член 131 ставот 1 се менува и гласи:

„На работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи на кого ќе му престане работниот однос со право на лична пензија, му припаѓа испратнина во висина на просечната аконтација на личниот доход остварен во:

— последните 5 месеци ако ефективно поминал на работа над 25 години и

— последните 3 месеци ако ефективно поминал на работа над 15 години на работи и работни задачи од член 121 на овој закон“.

Во став 2 зборот „отпратнина“ се заменува со зборот „испратнина“, а по зборот „работи“ се додава зборот „ефективно“.

Член 111

По член 131 се додаваат три нова члена 131-а, 131-б и 131-в, кои гласат:

„Член 131-а

На работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи кои ќе остварат право на пензија според одредбите на овој закон се врши усогласување на пензиите на почетокот на секоја година така што пензијата се зголемува за онолку проценти колку што во изминатата година во просек се зголемил личните доходи на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи, ако тоа за нив е поповолно од усогласувањето на пензиите што се врши според општите прописи.

На начин утврден од став 1 на овој член се усогласуваат и пензиите на работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи кои оствариле право на пензија по посебни прописи пред влегувањето во сила на овој закон.

На работникот кој остварил право на пензија во годината која и претходи на годината во која се врши усогласување на пензиите, пензијата се зголемува пропорционално на бројот на месеците за кои во изминатата година припаѓал пензија.

Одредбите на овој член сообразно се применуваат и на корисниците на инвалидска пензија и семејна пензија кои оствариле право на пензија според одредбите на овој закон или според посебни прописи пред влегувањето во сила на овој закон.

Усогласувањето на пензиите се врши во службена должност врз основа на извештај од Републичкиот секретаријат за зголемувањето на средствата за лични доходи на органите на управата надлежни за внатрешни работи во изминатата година.

Член 131-б

Пред првото усогласување на пензиите ќе се изврши валоризација на пензиите на пензионирани работници од органите на управата надлежни за внатрешни работи кои оствариле право на пензија во смисла на член 131-а од овој закон заклучно до 31 декември 1980 година.

Критериумите и процентот на валоризацијата на пензиите во смисла на став 1 на овој член ќе ги пропише Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 131-в

Средствата за усогласување на пензиите во висина на разликата меѓу пензиите на пензионирани работници на органите на управата надлежни за внатрешни работи според општите прописи и пензиите кои им припаѓаат според одредбите на овој закон, како и средствата за валоризација на пензиите од член 131-б на овој закон, се обезбедуваат од Републиката, односно општините.“

Член 112

Во член 132 став 1 зборот „службувањето“ се заменува со зборот „вработувањето“.

Член 113

Во член 134 став 2 зборот „социјално“ се заменува со зборот „здравствено“.

Член 114

Во член 136 став 1 и член 143 по зборот „Органот“ се додаваат зборовите „на управата надлежен“.

Член 115

Во член 138 по зборот „преместувањето“ се додаваат зборовите „упатувањето на работа, ставањето на располагање и задржување на работа по потреба на службата“, зборовите „униформираните работници“ се заменуваат со зборовите „овластените службени лица“, а зборовите „Средното училиште за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита“.

Член 116

Член 138-а се менува и гласи:

„Правата од пензиското и инвалидското осигурување утврдени со овој закон, работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи и членовите на нивните семејства ако за тоа ги исполнуваат условите, ги остваруваат во самоуправната интересна заедница за пензиското и инвалидското осигурување.“

Член 117

Членовите 139 и 140 се бришат.

Член 118

Во член 143 зборовите „советот на работната заедница во согласност со старешината на органот за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „функционерот што раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи по претходно прибавено мислење од советот на работната заедница“.

Член 119

Во член 145 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Како средства за посебни намени на органите на управата надлежни за внатрешни работи и Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита им се обезбедуваат и средства за намирување на определени потреби или за извршување на задачите што спаѓаат во нивна редовна дејност, и тоа за: набавка на чевли, облека и посебна лична опрема на униформираните лица; облека за одделни работници за извршување на специјални задачи; набавка на оружје и муниција и материјал за одржување на оружјето; набавка на посебна оперативна техника; специјални издатоци; сместување и исхрана на притворени и задржани лица; осигурување од последиците на несреќен случај при работа; испратнина; надоместок на трошоците за селидба и за помош на семејството на работник што ќе го загуби животот при вршењето или по повод на вршењето на службата; трошоци за спроведување на лица; укажување на правна помош; трошоци за школување и обучување на работниците во ресорни школи и курсеви; трошоци што за време на школувањето во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита им се обезбедуваат на редовните ученици и студенти; трошоци за утврдување на психофизичката способност и превентивна здравствена заштита; трошоци за исхрана и обучување на службени кучиња; средства за остварување на правата на граѓаните од член 135 на овој закон и трошоци за закуп на спојни патништа на ППТ и одржување на опремата за врски и криптозаштита.“

За користење на средствата од став 1 на овој член одлучува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи, односно директорот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита“.

Став 3 се брише.

Член 120

Член 146 се брише.

Член 121

Во член 147 зборовите „за редовна дејност“ се заменуваат со зборовите „од кои работниците на работната заедница стекнуваат доход“.

Член 122

Во член 148 точка 1, по зборот „секретаријат“ се става запирка и се додаваат зборовите „за лични доходи и други лични примања и материјални трошоци за работниците на милицијата во Републиката“.

Во точка 3 зборот „трудова“ се заменува со зборот „работна“.

Точка 4 се менува и гласи:

„4. сите видови на системи за врски и криптозаштита што ги воведува Републичкиот секретаријат до општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи и за одржување на опремата за врски и криптозаштита во Републиката и за учество при воведувањето на тие системи до организационите единици надвор од седиштето на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи“.

По точката 11 се додава нова точка 11-а, која гласи:

„11-а. трошоци за набавка, одржување и употреба на пловните објекти за контрола на граничниот појас и езерскиот сообраќај.“

Член 123

Во член 150 став 2 зборовите „ползуваат за вршење на редовната дејност“ се заменуваат со зборовите „користат како средства од кои работниците на работната заедница стекнуваат доход и средства за материјални трошоци на органот.“

Член 124

Член 152 се менува и гласи:

„Воениите обврзници кои се наоѓаат на вежба во органите на управата надлежни за внатрешни работи и се ангажираат за вршење на посебни должности и овластувања додека ги вршат тие работи се сметаат за овластени службени лица во смисла на член 43 од овој закон.“

Член 125

Член 153 се менува и гласи:

„Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува прописи за вооружувањето и опремата на милицијата, за звањата и условите за стекнување звања на милицијата, ознаките за звањата и униформата, како и за личностите и објектите што се заштитируваат. Звањата на милицијата се утврдуваат во зависност од видот и сложеноста на работите и работните задачи, степенот на стручната подготовка, работното искуство и резултатите од трудот на работникот.“

Со општиот акт за систематизација на работите и работните задачи на органот на управата надлежен за внатрешни работи се утврдува кои звања можат да ги стекнуваат работниците на милицијата на одделни работи и работни задачи.“

Член 126

Во член 154 по точка 7 се додава нова точка 7-а, која гласи:

„7-а. за ознаките за обележување на граничниот појас на копино.“

Член 127

Член 155 се менува и гласи:

„Одредбите од член 105-а и член 126 ставови 1 и 3 на овој закон се однесуваат и на работниците во другите државни органи, самоуправните организации, заедници и во општествено-политичките организации кои поминале на работа во органите на управата надлежни за внатрешни работи најмалку 10 години (жена) односно 15 години (маж) ефективно на работи и работни задачи за кои времето поминато на работа се смета во зголемено траење.“

Член 128

По член 156 се додава нов член 156-а, кој гласи:

„Член 156-а

Општините во Социјалистичка Република Македонија на чии подрачја постојат гранични премини се должни нивните средства (финансиски и материјални, објекти и опрема, станови, превозни средства, средства за врски и други средства на опремата) да ги прнесат врз Републичкиот секретаријат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Работниците на општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи кои работат на контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги преземе Републичкиот секретаријат.“

Член 129

Во член 2 став 1, членови 26 и 34 точка 15, член 87 став 2 точки 3 и 4, член 110 став 1 точка 9, зборовите „други организации“ се заменуваат со зборовите „други самоуправни организации и заедници“.

Во членовите 6 и 9 став 1 и член 10 став 1 зборовите „другите организации“ се заменуваат со зборовите „другите самоуправни организации и заедници“.

Во член 9 став 2 и член 130 став 1 зборовите „друга организација“ се заменуваат со зборовите „друга самоуправна организација и заедница“.

Член 130

Во член 3 ред 5, член 27 став 1, членови 29 и 32 став 3, членови 61 и 62 став 1, член 63 ставови 1, 2 и 3, член 70 став 2, член 72 и 73 ред 1 и 14, член 74 став 1 и 2, член 79 ставови 1 и 2, член 92 став 1, членови 96, 99 и 100 став 1, член 101 став 1, член 114 став 3, член 122 став 1, член 126 став 1, член 130 став 1, член 132 став 1, член 135 став 1, членови 141 и 143 и член 148 точка 8, по зборот „орган“ се додаваат зборовите „на управата надлежен“.

Во член 9 став 2, член 48 став 1, член 51 ставови 2 и 3, член 57 ставови 1 и 2, член 83 став 4, членови 86 и 98 став 1, член 101 став 1, член 102 став 1, член 103 ставови 1 и 2, член 133 став 1 и член 150 став 1, по зборот „органот“ се додаваат зборовите „на управата надлежен“.

Во поднасловот 1 под IV, членови 26, 28 и 34 точка 12, членови 35 и 37 став 1, член 59 ред 2 и 3, членови 60 и 64 ставови 1 и 2, членови 65 и 76 став 1, членови 151 и 154 точки 7 и 8 по зборот „органи“ се додаваат зборовите „на управата надлежни“.

Во член 7 став 1, член 9 став 1, член 10 став 4, членови 11 и 12 ред 4 и 5, член 14 став 1, член 24 став 2, член 34 точки 9, 14 и 17, член 36 став 1, член 43 ставови 1 и 3, член 47 став 1, поднасловите 1 и 2 под VI, членови 66, 67, 68, 69, 70, 71 и 87 ставови 1 и 2 точка 2, член 88 став 2, член 90 став 1, член 105 ставови 1 и 2, член 110 став 1 точка 10, член 121 став 2, член 126 став 2, член

130 став 3, член 134 став 1, член 137 став 1, член 142 став 1, членови 144, 147 и 148, член 154 точка 12 по зборот „органите“ се додаваат зборовите „на управата надлежни“.

Во членови 6 и 7 став 2, член 8 ставови 1 и 2, член 10 став 2, членови 46, 58, 68 и 157 став 2 по зборот „Органите“ се додаваат зборовите „на управата надлежни“.

Член 131

Во член 9 став 2 и член 91 став 1 зборовите „Старешина на органот“ се заменуваат со зборовите „Функционерот кој раководи со органот на управата надлежен“.

Во член 10 став 4, член 62 став 1, член 79 став 3, член 88 став 2 зборовите „старешината на органот“ се заменуваат со зборовите „функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи“.

Во член 92 став 2, член 100 став 1 и член 142 став 2 зборовите „старешината на органот“ се заменуваат со зборовите „Функционерот кој раководи со органот на управата надлежен“.

Во член 47 став 3 и член 49 став 2 зборовите „старешината на надлежниот орган“ се заменуваат со зборовите „функционерот кој раководи со органот на управата надлежен“.

Член 132

Во член 39 и 43 став 2 точки 2 и 3 и став 4, член 101 став 1, член 121 став 2, член 122 став 1, член 136 став 1 и член 154 точка 12 зборовите „работни места“ се заменуваат со зборовите „работи и работни задачи“.

Во член 85 зборовите „работно место“ се заменуваат со зборовите „работи и работни задачи за“.

Во член 87 став 2 точка 5, член 127 став 1 и член 147 зборовите „работните места“ се заменуваат со зборовите „работите и работните задачи“.

Во член 121 став 3 и член 136 став 2 зборовите „Работните места“ се заменуваат со зборовите „Работите и работните задачи“.

Член 133

Во член 8 став 2, член 27 став 2 и член 43 став 2 точка 4 зборот „политичко“ и цитичката по него, се бришат.

Член 134

Во член 44 став 2, член 49 став 2, член 50 став 2, член 53 став 2, член 56 став 2, член 62 став 2, член 76 став 2, член 83 став 2, член 90 став 2, член 92 став 2, член 98 став 2, член 101 став 2, член 121 став 2, член 125 став 2, член 126 став 2, член 127 став 2, член 130 став 2, член 132 став 2, член 133 став 2, член 134 став 2, член 136 став 2, член 137 став 2 и член 150 став 2. зборовите „претходниот став“ се заменуваат со зборовите „став 1 на овој член“.

Член 135

Во точката а) пред член 106, член 110 став 1 и точка 26 и став 2, член 111, член 113 став 3 и член 119 став 1, зборовите „работната должност“ се заменуваат со зборовите „работните обврски“.

Член 136

Во член 34 точка 12 и член 148 точки 2 и 3 зборот „обувки“ се заменува со зборот „чевли“, а во член 154 точка 9 зборот „обувките“ се заменува со зборот „чевлите“.

Член 137

Во член 70 став 2, член 72 и 73 зборот „надлежниот“ се заменува со зборот „соодветниот“.

Член 138

Во член 122 став 1, членови 123 и 126 ставови 1 и 2, член 127 став 1, член 129 став 1 и член 131 став 2, зборот „старосна“ се заменува со зборот „лична“, а во член 130 став 3 зборот „старосната“ се заменува со зборот „личната“.

Член 139

Во член 122 став 1, член 131 став 2, член 132 став 2, зборот „работата“ се заменува со зборовите „работниот однос“.

Член 140

Во член 43 став 4, кратенката „точ.“ се заменува со зборот „точка“.

Во член 47 став 3, член 53 став 3, член 121 став 4 и член 135 став 3, кратенката „ст.“ се заменува со зборот „став“.

Во членовите 96, 97, 147 и 149 кратенката „чл.“ се заменува со зборот „член“.

Член 141

Во член 119 став 1 и член 150 став 1 зборовите „Средното училиште за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита“.

Член 142

По член 157 се додава нов член 157-а, кој гласи:

„Член 157-а

Поблиските прописи врз основа на овластувањата по овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.“

Член 143

По член 158 се додава нов член 158-а, кој гласи:

„Член 158-а

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Правилникот за определување и други работни места во органите за внатрешни работи на кои примање на работници на работа ќе се врши без конкурс („Службен весник на СРМ“ бр. 4/74).“

Член 144

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го утврди пречистениот текст на Законот за внатрешни работи.

Член 145

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

267.

Врз основа на член 378, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1979 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1980 година.

Бр. 08-1674

25 јуни 1980 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,

Љупчо Арсов, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

ЗАВРШНА СМЕТКА

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во 1979 година изнесуваат

Остварени приходи	4.527.622.354 динари
Издвоени средства по Постојната резерва на Републиката	49.814.275 динари
Вкупен износ на остварените приходи	4.577.436.629 динари
Вкупен износ на извршените расходи	4.577.436.629 динари

Член 2

Прегледот за извршување на билансониот дел на Републичкиот буџет за 1979 година и Посебниот дел на завршната сметка се составен дел на оваа завршна сметка.

Член 3

Завршната сметка и Прегледот за извршување на билансониот дел на Републичкиот буџет за 1979 година ќе се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

П Р Е Г Л Е Д

на извршувањето на билансониот дел на Републичкиот буџет за 1979 година

I. П Р И Х О Д И

Класификационен број	СРЕДСТВА	Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот и дополнителните измени	Извршено
1	2	3	4	5
1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ				
ВИД 01 — ДАНОК НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД				
01—1	Данок на доход на организациите на здружениот труд	390.000.000	440.000.000	440.000.000

1	2	3	4	5
ВИД 02 — ДАНОЦИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД				
02—1	Данок од личен доход на работниците (од продолжена работа и од работа на пензионери)	30.000.000	30.000.000	32.347.620
02—3	Данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност	25.000.000	25.000.000	35.722.065
ВИД 03 — ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И НА ПРОМЕТОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА				
03—1	Основен данок на промет на производи	2.110.000.000	2.180.000.000	2.134.575.177
03—2	Посебен републички данок на промет на производи	385.000.000	385.000.000	430.258.024
ВИД 05 — ТАКСИ				
05—4	Такса на вода	40.000.000	40.000.000	19.866.072
ВИД 07 — ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИТЕ ПРИХОДИ				
07—1	Приходи според посебни прописи	35.000.000	35.000.000	24.727.097
07—2	Приходи на републичките органи и организации	4.000.000	4.000.000	10.668.364
07—4	Други приходи	40.000.000	40.000.000	57.772.210
ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		3.059.000.000	3.179.000.000	3.185.936.629
2. ПРИМЕНИ ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА				
ВИД 08 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
08—2	Дополнителни средства	1.341.000.000	1.431.000.000	1.391.500.000
ВКУПНО:		4.400.000.000	4.610.000.000	4.577.436.629

И. Р А С Х О Д И

Класификационен број	Распоред на група	Распоред на под- група	Расходи односно распоред на приходите	Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот и дополнителните измени	Остварено
1	2	3	4	5	6	
ОСНОВНА НАМЕНА 01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ						
01—1	Средства од кои работните заедници на републичките органи и организации стекнуваат доход			396.271.000	396.971.000	396.971.000
01—2	Материјални трошоци			228.835.000	222.835.000	222.717.112
01—3	Посебни намени			176.673.000	174.673.000	174.123.291
Вкупно основна намена 01				801.779.000	794.479.000	793.811.403
ОСНОВНА НАМЕНА 02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА						
02—2	Народна одбрана			224.620.000	224.620.000	224.620.000
Вкупно основна намена 02				224.620.000	224.620.000	224.620.000
ОСНОВНА НАМЕНА 03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ						
03—1	Тековни вложувања			273.290.000	319.490.000	318.380.000
03—2	Отплата на анuitети			180.473.000	215.473.000	215.060.645
Вкупно основна намена 03				453.763.000	534.963.000	533.440.645
ОСНОВНА НАМЕНА 04 — ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ ПОБРЗОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА						
04—2	Компензации, премии, регреси и надоместоци			230.000.000	323.000.000	308.255.000

1	2	3	4	5	6
04—4	Други средства за поттикнување развојот на стопанството и интервенции во стопанството		47.350.000	47.350.000	47.000.000
	Вкупна основна намена 04		277.350.000	370.350.000	355.605.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 05 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
05—1	Придонос на Републиката за буџетот на Федерацијата		1.584.900.000	1.584.900.000	1.573.246.000
05—2	Дополнителни средства		531.272.000	531.272.000	531.272.000
	Вкупно основна намена 05		2.116.172.000	2.116.172.000	2.104.518.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
06—1	Непосредно финансирање				
06—1—1	Образование		47.478.000	47.478.000	38.875.000
06—1—2	Наука		6.285.000	6.285.000	6.244.800
06—1—3	Култура		23.095.000	23.095.000	22.995.000
06—1—6	Социјална заштита		121.400.000	133.688.000	133.565.000
06—1—8	Здравствена заштита		87.992.000	87.992.000	87.992.000
06—1—9	Пензиска и инвалидска заштита		40.000.000	40.000.000	40.000.000
	Вкупно основна намена 06		326.250.000	338.538.000	329.671.800
	ОСНОВНА НАМЕНА 07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ —				
07—2	Општествено-политички и општествени организации		118.922.000	118.922.000	118.182.000
	Вкупно основна намена 07		118.922.000	118.922.000	118.182.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 08 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА				
08—1	Издвојување во постојната резерва на Републиката		40.000.000	40.000.000	49.814.275
08—2	Тековна буџетска резерва		16.644.000	47.356.000	43.293.262
	Вкупно основна намена 08		56.644.000	87.356.000	93.107.537
	ОСНОВНА НАМЕНА 09 — ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ				
09—4	Обврски по задолжување од минатите години		24.500.000	24.500.000	24.480.244
	Вкупно основна намена 09		24.500.000	24.500.000	24.480.244
	ВКУПНО РАСХОДИ (од 01 до 09)				
			4.400.000.000	4.610.000.000	4.577.436.629

268.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 45 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Се дава согласност на Статутот на Центарот за слух, говор и глас — Скопје, на одредбите од значење за остварувањето посебен општествен интерес во давањето услуги од социјалната заштита,

што го донесоа работниците на Центарот за слух, говор и глас — Скопје на референдумот одржан на 5 јули 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1650

25 јуни 1980 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
СТРУМИЦА

246.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 14 став 5 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, а по предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, на седницата одржана на 10. III. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на организациите на здружен труд, личниот доход од работен однос, земјоделска дејност, самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по кои ќе се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1980 година.

Член 2

Стапката на придонесите што ќе се плаќаат за Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1980 година изнесува:

- придонес од доходот на основните организации на здружен труд — 0,38%;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството 0,15%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, 0,49%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 0,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, 0,50%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-4/1 од 25. I. 1978 година и измените и дополнувањата на Одлуката, бр. 02-37/1 од 23. III. 1979 година за утврдување на стапките.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 02-22/1

10 март 1980 година

Струмица

Претседател,

Боро Костуранов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

247.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 211 став 1 точка 21 „з“ и член 212 став 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на

седницата на Соборот на делегатите на корисниците-работници и земјоделци, одржана на 20. VI. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето на правото на помош за спрема на новородено дете кое припаѓа на осигурениците — работници од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Прилеп.

Член 2

Висината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 360 динари за секое дете.

Помошта од претходниот став се исплатува на осигурениците доколку се исполнети условите за користење на тоа право предвидени во општите акти на Заедницата.

Член 3

Помошта од претходниот член ја исплатува Стручната служба на Заедницата врз основа на поднесено барање од осигуреникот. Кон барањето се прилага потврда — оценка од лекарот акушер-гинеколог според која породувањето ќе уследи во рок од 1 месец од денот на давањето на оценката, односно извод од матичната книга на родените, или доказ за усвојување на дете, како и дека помошта не е веќе исплатена.

Член 4

Право на спрема за новородено дете припаѓа — на осигуреник — жена,
— на осигуреник — маж, во случај на породување на неговата сопруга, ако таа е здравствено осигурена по основ на него, — на осигуреникот — во случај на породување на женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство. Ако тоа женско лице е веќе во брак и е редовен ученик — студент треба и таткото на детето да го има истото својство како и мајката.

Помошта припаѓа и во случај на породување на женски член на семејството на кого му се обезбедува здравствена заштита додека лицето по кое има право на таа заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Помошта припаѓа и:

— за дете родено во рок од 10 месеци од смртта на осигуреникот, односно по разводот на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа помош,

— за вонбрачно дете на осигуреникот, ако татковството е утврдено врз основа на признание или судска одлука,

— за посвоено дете до 6 месеци на живот на истото, ако за тоа дете не е веќе исплатена ваква помош.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1980 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 9301 од 30. XII. 1977 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2538

20 јуни 1980 година

Прилеп

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

248.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 211 став 1 точка 21 „з“ и член 212 став 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците — работници и земјоделци, одржана на 20. VI. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на осигурено лице од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закоп се утврдува и тоа:

- 770 динари, во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст;
- 1,110 динари, во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст;
- 1,530 динари, во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст;
- 1,950 динари, во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години.

Член 3

Во случај осигуреното лице да умре надвор од подрачјето на Општинската заедница, надоместокот од претходниот член се зголемува со 30%, без обзир каде е извршен закопот.

Доколку осигуреното лице умре во странство, надоместокот се зголемува со 50%, без обзир каде е извршен закопот.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното умрено лице врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврда за извршениот закоп и здравствената легитимација на умреното лице.

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставništvo на СФРЈ во таа земја, дека закопот е извршен во странство.

Член 5

На членовите на потесното семејство на умрениот осигуреник, а кои тој од својата заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во висина на едномесечен износ од основата на надоместокот на личниот доход, односно едномесечната последна пензија, материјалното обезбедување или привремениот надомест, при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот осигуреник, доколку се исполнети условите за посмртна помош предвидени со Статутот и општите акти на Заедницата.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стасува на денот на смртта, односно закопот на осигуреното лице.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1980 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 9302 од 30. XII. 1977 година.

Оваа одлука да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2539

20 јуни 1980 година

Прилеп

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

249.

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 211 став 1 точка 21 „з“ и член 212 став 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Заедницата на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и земјоделци, одржана на 20. VI. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето со престој во друго место, што припаѓа на осигурените лица на терет на средствата на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп — работници (во натамошниот текст: Заедница), а во случаите кога од матичниот лекар или Лекарската комисија се укажани да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живеалиште и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на осигурените лица според тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкрусата релација.

Кога превозот е извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста на извршениот превоз ја цени Лекарската комисија дополнително по барање на осигуреното лице и со поднесување на потребните докази.

Член 3

Надоместокот за превоз се одредува по тарифата на најкрусата релација на превозните средства во јавниот сообраќај — железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, за надоместокот се зема висината на пониската тарифа.

Член 4

Ако осигуреното лице, според посебни прописи, има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука.

Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на Статутот и Правилникот не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради амбулантни, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило, само за едно патување. Доколку лекарот-специјалист на кого осигуреното лице му е упатено на прв преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите.

Кога осигуреното лице, во смисла на претходниот став, е упатено односно преземено на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето, односно испитувањето.

Член 7

Надоместокот на име исхрана и сместување за време на патувањето и престој во друго место на осигуреното лице му припаѓа и тоа:

- на подрачјето на Заедницата 50,00 динари,
- надвор од подрачјето на Заедницата, а на подрачјето на СРМ, 90,00 динари,
- во Скопје, 100,00 динари,
- надвор од подрачјето на СРМ, во останатите републики и покраини во СФРЈ, 125,00 динари.

За осигурените лица-деца до навршена 7 години старост, надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

Надоместокот припаѓа во полн износ ако патувањето и престојот во друго место заедно со часовите поминати на пат траело повеќе од 12, а помалку од 24 саати, а во половина износ ако патувањето и престојот траело повеќе од 8, а помалку од 12 саати.

Член 8

Барањето за исплатата на надоместокот од претходниот член стасува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1980 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица, бр. 9300 од 30. XII. 1977 година.

Бр. 2540

20 јуни 1980 година

Прилеп

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

Одласен гел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 348 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-199-0-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Климент Охридски“, Ц.О., село Облешево, Кочанско, со следните податоци:

Основни дејности:

Гранка 1201 — образование;

Група 12011 — основно образование;

Подгрупа-шифра 120111 — основно образование од општ тип;

— Основно воспитание и образование на деца, младина и возрасни, што се врши во вид на потполно (осумгодишно) или непотполно (пократко) од осумгодишно основно образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Стоилов Славков Александар, со неограничени овластувања во застапувањето, а правото на потпис на досегашниот потписник Ефремов Трифун Живко престанува.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на Централното основно училиште „Климент Охридски“, Ц.О. — село Облешево, Кочанско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 348/78. (47)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 343 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-165-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО Централно основно училиште „Моша Пијаде“, Ц.О. — Кочани, ул. „Моша Пијаде“ бр. 17, со следните податоци:

Основни дејности: 12011 — основно образование; 120111 — основно образование од општ тип; основно воспитание и образование на деца, младина и возрасни, што се врши во вид на потполно (осумгодишно) или непотполно (пократко) од осумгодишно основно образование; 13021 — општествена заштита на децата и младината; 13211 — дејност на установите за дневен престој на деца; дневен престој и предучилишно воспитување на деца.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Ѓорѓи Костов, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на РО ЦОУ „Моша Пијаде“, Ц.О. — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 343/78. (54)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 344 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-208-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО Централно основно училиште „Раде Кратовче“, Ц.О. — Кочани, ул. „Карл Маркс“ бр. 42, со следните податоци:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип; основно воспитание и образование на деца, младина и возрасни, што се врши во вид на потполно (осумгодишно) или непотполно (пократко) од осумгодишно основно образование.

Во правниот промет со трети лица организацијата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Виолета Соколова, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на ЦОУ „Раде Кратовче“, Ц.О. — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 344/78. (56)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 368 од 1. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-80-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Ученички дом „Доне Божинов“, Ц.О. — Пробиштип, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, со следните податоци:

Основни дејности: воспитно-образовен процес за основното и средното насочено образование и воспитување на младинци, зацртано со програмата на заедничките основи на ученичките домови во Републиката, како и сместување и исхрана на ученици.

Споредна дејност: издавање на простории под наем (сали, подруми, станови и друго); приготвување и дистрибуција на храна.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Спасовски Богдан, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Ученичкиот дом „Доне Божинов“, Ц.О. — Пробиштип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 368/78. (63)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 406 од 14. VI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-542-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација без ООЗТ — Центар за социјална работа — Пробиштип со следните податоци:

Основни дејности:

1. Основна стручна служба во областа на социјалната заштита;

2. Орган на старателство; и

3. Овластен орган за решавање по права на лица кои се нашле во положба на социјална потреба.

Центарот како орган за старателство во областа на социјалната заштита им обезбедува заштита на малолетните лица останати без родителска грижа и на полнолетните лица кои не се способни да се грижат за себе, за своите права и интереси преку преземање потребни мерки на најдобар начин да се оствари целта на старателството и тоа:

— ставање под старателство, поставување и разрешување на старател;

— заштитување имотот и интересите на штитениците, давање одобрение на старателот за избор на занимање на штитеникот, давање одобрение на старателот за преземање определени работи во име и за сметка на штитеникот, барање извештај и сметка на старателот;

— водење комплетна евиденција и документација за лица ставени под старателство;

— давање дозвола за поднесување тужба за развод на брак во име и за сметка на брачен другар кој е умоболан или е неспособен за расудување;

— давање предлог за измена на судска пресуда за чување и воспитување на деца, доколку тоа го бараат изменетите услови;

— давање одобрение за отуѓување имотот на детето постигнат од страна на неговите родители;

— барање од родителот да положи сметка за управување со имотот на детето;

— одлучува за вршење на родителско право, кога родителите на детето постигнат согласност за тоа;

— давање одобрение на старател за подигање тужба за утврдување татковство на вонбрачно дете ставено под старателство;

— вршење засилен надзор над малолетниците на кои им е изречена воспитна мерка од страна на судот, како и следење и поматање во издржување на мерката „засилен надзор од друго семејство“;

— згрижување на деца останати без родителска грижа во други погодни семејства, пронаоѓање погодни семејства и следење развојот на децата сместени во другите семејства;

— давање согласност за водење административна казнена постапка против малолетни деца;

— запишување на деца од непознати родители во матичната книга на родените, запишување на посвоено дете во матичната книга на родените и запишување на посвоено дете во матичните книги на родените со личното име на посвоителот, како и личното име на родителот на најденото дете;

— определување детскиот додаток да се исплаќува на другиот родител, односно на друго лице

кај кое живее ако родителот корисник на детскиот додаток не го употребува истиот за издршка на децата;

— вршење и други работи согласно прописите од семејното и кривичното законодавство.

Центарот како основна стручна служба во областа на социјалната заштита:

— открива и проучува проблеми и појави од областа на социјалната заштита и за таа цел изработува анализи, информации, програми, елаборати и прикази;

— врз основа на согледаните проблеми и проучената положба предлага соодветни мерки на Собранието на општината Пробиштип и неговите политичко-извршни органи, како и на работни и други организации и заинтересирани фактори и го програмира развојот на социјалната заштита во општината;

— обезбедува преку стручната социјална и психопедагошка работа одредени превентивни и куративни мерки во областа на социјалната заштита;

— организира општествена активност во областа на социјалната заштита со месните заедници, со училиштата и други заинтересирани организации во општината.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Пановски Александар, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти и уверението на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Пробиштип, бр. 68-505 од 6. V. 1979 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 406/79. (67)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 463 од 2. VII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-107-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на работната организација Завод за заштита на спомениците на културата и народен музеј, Ц.О. — Штип, ул. „Тошо Арсов“ бр. 10, со следните податоци:

Основни дејности: 120321 — заштита на културните споменици; ги разгледува прашањата за заштита на спомениците на културата, предлага и презема мерки за заштита на спомениците на културата во рамките на својата надлежност; ги проучува, истражува и со научни методи ги обработува прашањата од областа на заштитата на спомениците на културата; води стручна евиденција и документација на спомениците (положба, степен на загрозуеност, мерки и заштита); го врши правото на користење на спомениците на културата во општествена сопственост што му се дадени на користење; изработува проекти за вршење на работите на конзервација и реставрација на спомениците на културата и на спроведувањето на техничко-заштитните и други мерки за заштита на спомениците на културата; врши непосреден надзор-стручен надзор над изведувањето на работите на конзервацијата и реставрацијата на спомениците на културата и на спроведувањето на техничко-заштитните и други мерки за заштита на спомениците на културата; ги определува, во согласност со Секретаријатот за општествени дејности, работите во врска со грижата за чување и одржување на еден или повеќе споменици, споменички комплекси, односно урбанистички целини во општествена сопственост што им се доверува на здруженијата и општествените организации (од чл. 64 од Законот за заштита на спомениците на културата); издава публикации од областа на заштитата на спомениците на културата и пропаганден материјал за спомениците; врши и други стручни и управни работи во областа на заштитата на спомениците на културата што им се ставени во надлежност со закон.

Од областа на музејската дејност: систематски да истражува, собира, средува, стручно и научно

да обработува и проучува, заштитува, чува, објавува и презентира музејски материјали; преку постојаните изложбени поставки и повремено изложби, предавања и прикажувања на филмови да ги запознава работните луѓе и граѓаните за предметите и документите на културниот, економскиот и општествениот развиток, техничкиот напредок и природните законитости, да врши идејно влијание и да придонесува за нивното културно издигање; да придонесува за унапредување на музејската дејност и усовршувањето на музејските кадри и врши и други стручни работи од музејската дејност.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Мустракински Димитар, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Заводот за заштита на спомениците на културата и народен музеј Ц.О. — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 463/79. (86)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 69 од 23. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1547-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ на физичката култура на град Скопје — Скопје, со следните податоци:

Фирма: Самоуправна интересна заедница на физичката култура на град Скопје, со целосна одговорност, ул. „Дебарца“ 66 — Скопје.

СИЗ на физичката култура на град Скопје е основана со Самоуправната спогодба број 07-5701 од 8. III. 1974 година.

Шифра на дејноста: 140234 — физичка култура.

СИЗ на физичката култура на град Скопје во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и одговара со сите расположливи средства за обврските што ги создава во правниот промет со трето лице.

Застапник: Тихомир Поповски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 69/1979 година. (481)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2368/78 од 13. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-225-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Гоце Делчев“, Ц.О. — село Горно Лисиче, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на училиштето, Ристовски Александар, директор, а се запишува како нов застапник Марчески Василе, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2368/78 од 13. XI. 1979 година. (482)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2183 од 21. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-592-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Македонскиот народен театар — Скопје, ООЗТ Драма — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ лицето Ристо Шишков, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Бранко Ставрев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2183/1979 година. (483)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 186 од 22. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1537-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини,

Ц. О. — Титов Велес, ул. „Ленинова“ бр. 24, со следните податоци:

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Одлуката на Собранието на општината Титов Велес, бр. 01-473 од 4. XI. 1974 година од 20 основачи.

Основни дејности: 140219 — СИЗ за пасишта.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Новаков Игнов Трајко, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 186/1979 година. (484)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 126 од 21. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1540-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница на културата, со целосна одговорност — Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 22, со следните податоци: Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-134 од 26. XII. 1978 година од 30 основачи.

Основни дејности: 140233 — самоуправна интересна заедница во областа на културата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Цветан Кулумов, претседател на Извршниот одбор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 126/1979 год. (484)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 125 од 21. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1541-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура, Ц. О. Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 22, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-267 од 25. XII. 1978 година од 30 основачи.

Основни дејности: 140234 — самоуправна интересна заедница од областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Мурцев Драган, претседател на Извршниот одбор на ОСИЗ, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 125/79 година. (486)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2081 од 22. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1542-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Агропроизвод“ со целосна одговорност и ограничено емство — село Чеграње, општина Гостивар, со следните податоци: Одлука за основање на Земјоделската задруга е донесена на 8. X. 1979 година под број 10.

Основачи на задругата се: Синани Садин од село Чеграње; Исеини Назми од с. Чеграње; Фетаи Али од с. Чеграње; Исмаили Исмаил од с. Чеграње; Исеини Имер од с. Чеграње; Мислими Рефик од с. Чеграње; Алиу Рами од с. Чеграње; Абдурахими Феџап од с. Чеграње; Етеми Селим од с. Чеграње; Биџали Ирфан од с. Чеграње; Синани Рефик од с. Чеграње; Алиу Шабан од с. Чеграње; Рамадани Јашар од село Чеграње; Џелали Сакил од с. Чеграње; Алиу Исмет од с. Чеграње; Исеини Шефит од с. Чеграње; Исеини Биџал од село Чеграње; Биџали Џавит од с. Чеграње; Сејдини Изер од село Чеграње; Амети Фидан од с. Чеграње; Ђемишу Џе-

маил од с. Чеграње; Азизи Катип од с. Чеграње; Биљали Бајрам од с. Чеграње; Хадими Емурја од с. Чеграње; Илиевски Коста од с. Чајле; Стојановски Димитрие од с. Чајле; Ѓорѓевски Ѓорѓе од с. Чајле; Елези Ружди од с. Чајле; Елези Аким од с. Чајле и Елези Самет од с. Чајле.

Основни дејности:

I. Производство и откуп на:

- 020110 — Полјоделство,
 - 020120 — Овощтарство,
 - 020130 — Лозарство,
 - 020140 — Сточарство.
- Споредни дејности:
- 012001 — Производство и обработка на камен,
 - 012002 — Производство на чакал и песок;
 - 012111 — Производство на вар,
 - 012201 — Производство на бичена граѓа,
 - 012321 — Производство на амбалажа од дрво;
 - 012323 — Производство на галантерија од дрво,
 - 012691 — Производство на покривачи за под,
 - 012701 — Производство на крушна кожа,
 - 013021 — Производство на леб и печиво,
 - 020201 — Земјоделски услуги за растително производство,
 - 020302 — Одгледување и производство на младици и риби во рибници и мрестилишта.

II. Трговија на мало и големо:

- 070111 — Леб, печиво, млеко и млечни производи,
- 070112 — Зеленчук, овошје и преработки,
- 070113 — Месо, живина, риба и преработки,
- 070114 — Разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби,
- 070121 — Текстил и конфекција,
- 070122 — Обувки, кожа, гума и пластика,
- 070123 — Метални и електротехнички стоки,
- 070124 — Огрев и градежен материјал,
- 070125 — Мебел,
- 070126 — Керамика, стакло и порцулан,
- 070127 — Бои, лакови и хемикалии,
- 070128 — Книги, канцелариски материјали и прибор,
- 070129 — Тутун и други непрехранбени производи,
- 070132 — Друга трговија со мешана стока,
- 070140 — Трговија на мало со возила, земјоделски машини, делови и прибор,
- 070211 — Жита и мелнички производи,
- 070212 — Зеленчук, овошје и преработки,
- 070213 — Алкохолни пијалаци,
- 070214 — Добиток и живина,
- 070219 — Разни животни намирници и производи за домашни потреби,
- 070221 — Текстил и конфекција,
- 070222 — Сурова кожа, волна и слично,
- 070223 — Метална и електротехничка стока,
- 070224 — Градежен санитарен инсталационен материјал,
- 070225 — Хемиски производи, бои и лакови,
- 070226 — Хартија, канцелариски материјал и прибор,
- 070229 — Тутун и други непрехранбени производи,
- 070230 — Трговија на големо со возила, земјоделски машини, делови и прибор,
- 070250 — Трговија на големо со мешана стока,
- 070260 — Трговија на големо со индустриски отпадоци.

III. Угостителство и туризам:

- 080112 — Хотели, мотели, пансион и туристички населби со целогодишно работење,
- 080114 — Кампови,
- 080190 — Други угостителски услуги.

IV. Занаетчиство и лични услуги:

- 090121 — Поправка и одржување на моторни возила, земјоделски машини и приклучни машини,
- 090124 — Услуги од металопреработувачкото занаетчиство за домаќинството,
- 090129 — Други услуги од металопреработувачкото занаетчиство,
- 090131 — Поправка и одржување на електрични апарати за домаќинството,

090132 — Поправка и одржување на електрични машини и други електротехнички апарати и уреди,

090139 — Поправка и одржување на електрични машини и друго,

090171 — Изработка на леб и печива,

090172 — Колење на добиток и преработка на месо,

090201 — Бербарски, фризерски, козметички и сл. услуги,

090202 — Перење, чистење, боене на долна облека, предиво и облека,

090209 — Други лични услуги и услуги за домаќинствата.

Земјоделската задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат здружените земјоделци, секој во износ од по 20.000,00 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Димитрије Стојановски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2081/1979 година. (487)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2513/78 од 28. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1556-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасиштата и утрините, Ц. О. — Тетово, ул. „29 Ноември“ бб, со следните податоци:

Фирма: Општинска самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасиштата и утрините, со целосна одговорност — Тетово, ул. „29 Ноември“ бб.

Основната самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-2 од 10. II. 1975 година од 3 основачи.

Основни дејности: 140219 — СИЗ во други дејности на материјалното производство.

Во правниот промет со трети лица заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е дипл. инж. агр. Ладоски Петар, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2513/78 од 28. XI. 1979 година. (490)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 145 од 26. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1536-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — Скопје, со целосна одговорност, ул. „Кочо Рацин“ бр. 91, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1974 година.

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на здравството и здравственото осигурување.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Киро Ефремов, секретар, без ограничување.

Во составот на Самоуправната интересна заедница се следните основни заедници:

I. Основна заедница на здравството и здравственото осигурување на општината Чаир, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 91.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1974 година.

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на здравството и здравственото осигурување.

Во правниот промет со трети лица Основната заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Киро Ефремов, секретар, без ограничување.

II. Основна заедница на здравството и здравственото осигурување на општината Центар, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 91.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1974 година.

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на здравството и здравственото осигурување.

Во правниот промет со трети лица основната заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Киро Ефремов, секретар, без ограничување.

III. Основна заедница на здравството и здравственото осигурување на општината Карпош, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 91.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1974 година.

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на здравството и здравственото осигурување.

Во правниот промет со трети лица Основната заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Киро Ефремов, секретар, без ограничување.

IV. Основна заедница на здравството и здравственото осигурување на општината Кисела Вода, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 91.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1976 година.

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на здравството и здравственото осигурување.

Во правниот промет со трети лица Основната заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Киро Ефремов, секретар, без ограничување.

V. Основна заедница на здравството и здравственото осигурување на општината Гази Баба, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 91.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1974 година.

Основни дејности: 14237 — СИЗ во областа на здравството и здравственото осигурување.

Во правниот промет со трети лица Основната заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Киро Ефремов, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 145 од 26. XI. 1979 година. (488)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2195 од 28. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1555-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на „Грамонт“ — Градежно монтажна задруга, за градежништво, монтажа и инсталации, со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје, Градски сид, блок 7, локал 3, со следните податоци:

Градежно занаетчиската задруга е основана со договор од 22. XI. 1979 година.

Основачи на задругата се: Петар Димишковски, градежен техничар; Хусеинов Ариф, вкв. водоинсталатер; Миличевик Драгомир, арх. вкв. армирач и вкв. сидар; Миличевик Трајче, вкв. армирач; Хусеин Усеин, вкв. водоинсталатер; Челеби Зекир, вкв. водоинсталатер; Салиевски Али, вкв. бравар; Милановски Ристо, вкв. елект.; Ацевски Димитар, вкв. електричар и Дамчевска Милица, стенодактилограф.

Основни дејности:

Поставување и оправка на градежни инсталации (изведуваче и поставување на водоводни, канализациони и електрични инсталации, инсталација и поставување на парно отопление).

Изведуваче на надворешни водоводни и канализациони работи.

Споредни дејности:

Завршни занаетчиски работи во градежништвото (керамички плочки, терацери и браварски работи), изоляции.

Задругата истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка.

За обврските на задругата одговараат задругарите со свои средства во висина на двократниот износ од задолжителниот задружен влог, кој изнесува 3.000,00 динари, но во создадените средства и со вкупните средства на задругата.

Задругата за сторените свои обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на задругата е Петар Димишковски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2195 од 28. XI. 1979 година. (489)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2061 од 13. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-396-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Народната матична библиотека „Вук Караџиќ“ — Гостивар, со следните податоци:

Се брише досегашниот застапник Ѓорѓе Ѓорѓевски, директор, а како нов застапник се запишува Ѓурчиноска Ружица, директор, без ограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2061/1979 година. (502)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 139 од 20. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1552-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини, Ц. О. — Дебар, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана од 22 основачи.

Основни дејности: 140219 — СИЗ во другите дејности на материјалното производство.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Филковски Душан, претседател.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. бр. 139/1979 година. (503)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2643/78 од 20. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1550-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Кавадарци, со целосна одговорност, Кавадарци, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-3 од 27. III. 1974 година од 100 основачи.

Основни дејности: 140233 — самоуправни интересна заедница во областа на културата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Јанев Трајче, в.д. — секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2643/78 од 20. XI. 1979 година. (504)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2050 од 23. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1117-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на „Музеј галерија“ — Кавадарци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Живко Стојковски, в.д. директор, а како нов застапник се запишува Трајче Јанев, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2050/1979 година. (505)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1928 од 22. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1199-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Страшо Пинџур“, село Псача, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Борис Антеловски, а како нов застапник се запишува Стојан Стоименовски, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1928/79. (506)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2354/78 од 7. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-929-1-0-0 го запиша во судскиот регистар формирањето и конституирањето на СОЗТ Здружен земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“, О. СОЛ. О. — Скопје, Работна заедница за комерцијални и проектантски работи — Скопје, ул. „Железничка“ бб, со следните податоци:

Работната заедница е формирана со Одлуката бр. 02-4618/1 од 5. XII. 1978 година.

Основни дејности:

1. Комерцијални работи за остварување на прометната функција:

— организирање пласман на сите видови земјоделски производи,

— изготвување анализа на пазари,

— вршење промет со земјоделски производи во земјата и странство.

— набавка на семиња, сточна храна, вештачки ѓубрива, заштитни средства, амбалажа, инвестициона опрема, крупна механизација, живина, крави и свињи за приплод,

— организирање реклама и пропаганда,

— обавување и други работи сврзани за пласман на производи и услуги на здружените организации и трети лица.

2. Работи на проектирање и инженеринг.

3. Стручно оспособување на кадри.

Ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица, согласно самоуправната спогодба на здружување во СОЗТ.

Одговара со средствата со кои располага.

Лице овластено за застапување на работната заедница е Столе Митровски, директор, во рамките на самоуправната спогодба за здружување во СОЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2354/1979 година. (507)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1969 од 11. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1551-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчијската телевизиска механичарска задруга „Екран“ со Ц. О. и ограничено емство — Скопје, ул. „Војвода Груица“ бр. 10 — Дексион во населба Бутел II, со следните податоци:

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на ден 4. VIII. 1979 година.

Основачи на задругата се: Кочевски Зоран, тв. механичар од Скопје, ул. „436“ бр. 9; Мартиновски Љупчо, тв. механичар од Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр. 13; Кучулевски Арсен, тв. механичар од

Скопје, ул. „Благоја Перовиќ“ бр. 16; Макеларски Радомир, тв. механичар од Скопје, ул. „Наум Охридски“ бр. 8; Мартиновски Благоја, тв. механичар од Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр. 3 и Андонова Елица, арт. техничар од Скопје, ул. „Хошимин“ бр. 143.

Основни дејности: електромеханичарска за радио и ТВ апарати, транзистори, магнетофони и слично; електромеханичарска за телеграфско-телефонски уреди.

Задругата за обврските во правниот промет со трети лица одговара целосно со целиот свој имот.

Задругарите — здружени основачи на задругата во правниот промет со трети лица одговараат, во границите на своите парични емства од по 5.000 н. дин. и тоа за обврските настанати пред нивното истапување во рок од 1 година по престанокот на членството.

Лице овластено за застапување на задругата е Мартиновски Љупчо, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1969/1979 година. (508)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 140 од 14. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1553-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини на град Скопје, Ц. О. — Скопје, „Битпазарска“ бр. 125, со следните податоци:

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Одлуката на Собранието на општината на град Скопје, бр. 06-11437 од 5. VI. 1975 година.

Основни дејности: 140219 — СИЗ за пасишта.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Огненоски Љубе, дипл. инж. агр., секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 140/1979 година. (509)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2218 од 10. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1174-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за економски науки — Скопје — во основање, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Ѓорѓи Чепујновски, а се запишува како нов застапник проф. д-р Александар Курчиев, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. бр. 2218/1979 година. (510)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2051 од 13. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-92-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник директорот Саво Цветковиќ, а како нов застапник се запишува Смокварски Ѓорѓи, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2051/1979 година. (511)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2191 од 23. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-208-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник в.д. директор Ковачев Сотир, а се запишува како нов застапник Поп

Ташев Геле, директор, со неограничени права.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2191/1979 година. (512)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2160 од 16. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-237-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Благој Кирков“ — Титов Велес, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Дамчевски Костадин, в.д. директор, а како нов застапник се запишува Јорданов Јордан, директор, неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2160/1979 година. (513)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2230 од 13. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-419-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот за ученици „Боро Менков“ — Крива Паланка, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Насе Ангеловски, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Арсен Илиевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2230/1979 година. (517)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2231 од 17. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1557-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура, Ц. О., Куманово, ул. „Доне Вожинов“ бб, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 3388/1 од 29. III. 1974 година од 108 основачи.

Основни дејности: 140234 — самоуправни интересна заедница во областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Петровски Душко, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2231/1979 година. (518)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2226 од 19. XII. 1979 година го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно електро-водоинсталатерската задруга „Вардар — монтажа“ — Скопје, Ц. О. и ограничено емство со седиште во месноста „Момин Поток“ бб, со следните податоци:

Задругата е основана со Одлуката бр. 02-2 од 2. VII. 1979 година.

Основачи на задругата се: Важаделоски Наум, Дервишевиќ Химзо, Радончиќ Цвдет, Радончиќ Заим и Причиќ Александар, сите од Скопје.

Основна дејност: инсталациони завршни работи во градежништвото (поставување и поправка на внатрешни водоводни, електрични и канализациони работи).

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност, без ограничување.

За обврските во правниот промет задругата одговара со сите средства со кои располага — целосна одговорност.

За обврските на задругата одговараат и задругарите — основачи во петкратен износ од здружениот влог, кој изнесува 2.000,00 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Бажаделоски Наум, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2226/1979 година. (519)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 151 од 20. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1559-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство, Ц. О. — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 6, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Законот за самоуправни интересна заедница за економски односи со странство („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77).

Основни дејности: 140219 — самоуправни интересни заедници во другите дејности на материјалното производство.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Морис Шуми, претседател на Заедницата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 151/1979 година. (520)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1160/78 од 17. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-132-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за испитување на материјали „Скопје“, Ц. О. — Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 16, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник дипл. инж. Борис Танески, в.д. директор, а се запишува како нов застапник дипл. инж. Борис Танески, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1160/78 од 17. XII. 1979 година. (521)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2229/78 од 14. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки — Скопје, О. СОЛ. О. со ООЗТ, ул. „Раде Кончар“ бр. 16, со следните податоци: Досегашното седиште на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки — Скопје, О. СОЛ. О. со ООЗТ, ул. „Раде Кончар“ бр. 16, се менува и во иднина ќе гласи: Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. СОЛ. О. со ООЗТ — Скопје, „Карпош“ II бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2229/78 од 14. XII. 1979 година. (522)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1980/78 од 25. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-105-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на поблиската адреса на Работничкиот универзитет „Професор Михајловиќ“ — Куманово, со следните податоци: Се запишува промената на поблиската адреса на Работничкиот универзитет „Професор Михајловиќ“ — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 2-а и тоа: Работнички универзитет „Професор Михајловиќ“ — Ц. О. — Куманово, ул. „Карл Маркс“ бр. 52.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1980/78 од 25. XII. 1979 година. (2)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1022 од 25. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-33-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Земјоделската задруга „Влазими“, село Бојане, Скопје, со следните податоци: Се запишува престанокот на Земјоделската задруга „Влазими“, село Бојане, Скопје, поради здружување — влегување во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“, Н. СОЛ. О. со ООЗТ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1022 од 25. XII. 1979 година. (3)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1730 од 26. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-22-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Земјоделската пчеларска задруга „Напредок“ — Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 3, со следните податоци:

Се запишува проширувањето на дејноста и тоа:

- 07021 — трговија на големо со прехранбени производи,
- 070211 — жита и мелнички производи,
- 070212 — зеленчук, овошје и преработки,
- 070213 — алкохолни пијалаци,
- 070214 — добиток и живина,
- 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1730/1979 година. (4)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2268 од 21. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1560-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Електромонтажната задруга „Електројуг“, со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје — Горче Петров, ул. „Горче Петров“ бр. 73, со следните податоци:

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување во задругата на ден 1. XI. 1979 година.

Основачи на задругата се: Петровски Мирослав од Скопје, ул. „1101“ бр. 107-б, град техн; Стефановски Стефан од Скопје, ул. „Народен херој“ бр. 2/17, ВКВ електромонтер; Димов Димитар од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 7/V, електротехничар; Петрушевски Живко од Скопје, ул. „Гоко Михајловски“, згр. I, влез П/14, ВКВ електромонтер; Антошки Димче од Скопје, ул. „Гуркин Никола“ бр. 22-а, КВ електромеханичар; Маневски Ангеле од Скопје, ул. „Ругер Бошковиќ“ бр. 1/3, Крстевски Душан од Скопје, ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 17, КВ ел. монтер и Станчевски Васил од Скопје, село Радишани, КВ електромонтер.

Основна дејност:

- електроинсталатерска,
- електромеханичарска.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите до износ од 3.000 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Петровски Мирослав, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2268/1979 година. (5)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2267 од 18. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1341-7-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување — привремена управа на Работната организација за стопанисување со шуми „Треска шумарство“, Н. СОЛ. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Шумско стопанство „Малешево“ — Берово, ул. „Маршал Тито“ бб., со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ Јован Терзиоски, в.д. директор, без ограничување, а се запишува како привремен управник Александар Фурмадски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2267/1979 година. (10)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2078 од 17. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-362-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Комбинираната детска установа

„Детска радост“, Ц. О. — Гостивар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на работната организација Гурчиноска Ружа, директор, а се запишува како нов застапник Стамеска Стојна, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2078/1979 година. (11)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2222 од 17. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-705-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Работнички универзитет „Кирил и Методија“, Ц. О. — Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 105, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на работната организација Спасо Ѓоров, застапник, а се запишува како нов застапник Борис Каев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2222/1979 година. (12)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2273 од 25. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1346-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за промет на големо и мало „Огрев“ — Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 26, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на работната организација Милан Јовановски, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Билбиловски Иван, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2273/1979 година. (13)

СОДРЖИНА

	Страна
263. Закон за општествените совети и за републичките општествени совети —	457
264. Закон за обезбедување на дополнителни средства за реализација на Програмата за изградба и опремување на здравствени објекти од општ интерес за Републиката во периодот од 1977—1980 година —	461
265. Закон за основање на работна организација од работните луѓе и граѓанските правни лица —	461
266. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи —	463
267. Завршна сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1979 година —	475
268. Одлука за давање согласност на Статутот на Центарот за слух, говор и глас — Скопје, на одредбите од значење за остварувањето посебен општествен интерес во давањето услуги од социјалната заштита —	477

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СТРУМИЦА

246. Одлука за утврдување стапката на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска дејност за Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1980 година —	478
---	-----

ПРИЛЕП

247. Одлука за висината на износот на помошта за спрема на новородено дете —	478
248. Одлука за висината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош —	479
249. Одлука за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место —	479

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излезе од печат

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

СО ОБЈАСНУВАЊА
И СУДСКА ПРАКТИКА
И СО ОБРАСЦИ

— Второ изменето и дополнето издание —

Во ова второ изменето и дополнето издание на Збирката, првото е исцрпено, се дадени дополнителни објаснувања и упатства за примена на Законот за работните односи. Се проширени објаснувањата кон одделните членови и се поткрепени со ставовите на Уставниот суд на Македонија и на судовите на здружениот труд, се укажува и на другите ставови за одделни прашања. На тој начин несомнено се проширува значењето на објаснувањата и упатствата за примена на Законот.

Содржината на збирката е дополнета со Законот за приправниците на кој се дадени објаснувања, примери на одлуки и решенија во врска со приемот на приправници на работа и Упатството за пропишување на образецот на договорот за извршување на повремени или привремени работи (договор за дело) и образецот на договорот за работа, како прописи односно акти кои имаат непосредна врска со остварувањето на Законот за работните односи.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, а рецензија и предговор проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и Милан Хроват, член на Извршниот совет.

Цена 150 динари.

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија:
УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ во една книга

— Второ издание —

Цена 50 динари.

Кривичен Закон на СФР Југославија

Кривичен закон на СР Македонија

со експозе

— Второ издание —

Цена 60 динари.

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Цена 62 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА

— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите —

Цена 95 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

— со објаснувања —

Цена 85 динари.

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Цена 43 динари.

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Цена 46 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

— со објаснувања —

Цена 120 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

со судска практика и со предметен регистар

— Второ дополнето издание —

Цена 65 динари.

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА

Цена 200 динари.

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

Цена 90 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 150 динари

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.